



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 28 март 1979

Скопје

Број 10

Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

132.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година.

Број 08-783

20 март 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Дел први

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со општественото планирање во самоуправните организации и заедници и во општествено-политичките заедници работничката класа и сите работни луѓе организирани во самоуправниот здружен труд, во условите на економските законитости на социјалистичкото стоковно производство и единствениот југословенски пазар обезбедуваат:

— економска и општествена контрола над целината на општествената репродукција и условите, средствата и резултатите на здружениот труд; остварување на правото на работа со општествени средства, слобода и рамноправност во работата со тие средства и својата решавачка улога во социјалистичкото самоуправно општество;

— усогласување на односите во развојот на стопанството и општеството и на материјалните пропорции во вкупната општествена репродукција и во нејзините одделни делови, совладување на стихиското дејствување на пазарот и нерамномерностите во развојот, во условите на трудот и стекнувањето на доходот; и

— усогласување и насочување на меѓусебните општествено-економски, социјални и други самоуправни односи и интереси на работните луѓе односно на одделни делови од здружениот труд.

Член 2

Носители на општественото планирање се работниците и сите работни луѓе здружени во основните и другите организации на здружениот труд, во самоуправните интересни заедници и месните заедници и во другите самоуправни организации и заедници (самоуправни организации и заедници) и во општините, градските заедници и Републиката (општествено-политички заедници).

Член 3

Работниците и сите работни луѓе, самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници го остваруваат правото и должноста на планирање со склучување на самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и на договори за основите на плановите на општествено-политичките заедници, со изготвување и донесување на тие планови и со преземање мерки и акции за нивно остварување.

Член 4

Плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници ги содржат заедничките интереси и цели што се однесуваат особено на:

— развојот на производствените сили на општеството, зголемувањето на продуктивноста на трудот, на социјалната и материјалната сигурност и културниот напредок на работниците и на сите работни луѓе;

— репродукцијата и развојот на социјалистичките самоуправни производствени односи и односите меѓу народите и народностите, во согласност со уставот односно со економската, социјалната и културната слобода и рамноправност на народите и народностите;

— рационалното и рамноправното вклучување во меѓународната поделба на трудот;

— создавањето на материјални и други услови за остварување и развој на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— рационалното користење на просторот, во согласност со просторните планови на општествено-политичките заедници;

— заштитата и унапредувањето на животната околина.

Член 5

Основен предмет на општественото планирање е целината на процесот на репродукцијата, а особено создавањето на доходот и располагањето со целокупниот доход, здружувањето на тековниот и на минатиот труд и доходовните односи во целост, во рамките на самоуправни права и меѓусебната одговорност на работниците во основните организации на здружениот труд и меѓу основните организации на здружениот труд односно организациите на здружениот труд воопшто и другите самоуправни организации и заедници.

Член 6

Заради остварување на политиката на економскиот и општествениот развој, овозможување постојано да се усогласуваат избраните цели со вистинските можности и услови на развојот; усогласување на целината на општествената репродукција со напредокот на науката и со промените во техниката и технологијата и во меѓународните економски односи, како и заради овозможување на истовремено планирање од страна на сите носители на општественото планирање и меѓусебно усогласување на плановите, во планирањето се применуваат начелото на истовременост на планирањето и начелото на континуитетот на планирањето.

Под начело на истовременост на планирањето се подразбира истовременото подготвување, меѓусебното усогласување и донесувањето на плановите од страна на сите носители на општественото планирање во рамките на нивните права и должности.

Под начело на континуитетот на планирањето се подразбира обврската на носителите на општественото планирање постојано да го анализираат и предвидуваат својот развој и секогаш да имаат планови и програми за работа и развој за соодветниот плански период и, при анализирањето на остварувањето на тековниот среднорочен план, да ја согледуваат и наредната година, односно друг соодветен период на идниот среднорочен плански период, со цел при донесувањето на мерките со кои се обезбедува остварување на тековниот среднорочен план да ги имаат предвид условите и можностите на општествено-економскиот развој во тој среднорочен плански период.

Член 7

При утврдувањето на целите и интересите што ги остваруваат со општественото планирање, работниците и сите работни луѓе се должни да се потпираат врз научните сознанија и врз нив заснованата оценка на развојните можности и притоа да се раководат од остварувањето на социјалистичките начела на распределбата според трудот, заемноста и солидарноста.

Со плановите на самоуправните организации и заедници, како и со општествените планови на општествено-политичките заедници, можат да се утврдат инвестиции и други цели и задачи, односно, може да се пристапи кон нивно остварување само ако за тоа се обезбедени материјални и други потребни услови.

Член 8

Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници донесуваат среднорочни и долгорочни планови.

Одредбите на овој закон што се однесуваат на склучувањето на самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и на склучувањето на договори за основите на плановите на општествено-политичките заедници и за содржината на тие планови се применуваат врз среднорочните планови, а соодветно и врз постапката за донесување и врз содржината на долгорочните планови за развој.

Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници, можат да донесуваат и програми односно проекти за развој врз основа на сопствена одлука и за период што одговара на нивните специфични потреби.

Носителите на програмите односно на проекциите од став 3 на овој член самостојно ја утврдуваат содржината и постапката на подготвувањето и донесувањето на програмите и проекциите според своите потреби.

Член 9

Среднорочниот план е основен план на економскиот и општествениот развој и се донесува за период од пет години. Носителите на општественото планирање донесуваат среднорочни планови за ист временски период.

Среднорочниот план се засновува врз заедничката оценка на можностите за остварување на општатата ориентација на долгорочните цели и правци на развојот утврдени со долгорочниот план.

Член 10

Долгорочните планови се донесуваат за период од десет и повеќе години. Со долгорочниот план се утврдуваат општата ориентација на развојот на стопанството и општеството, долгорочните цели и правци на тој развој, промените во структурата на производствените сили на општеството и развојот на социјалистичките самоуправни производствени односи што треба да се остварат во периодот за кој се донесува долгорочниот план.

Долгорочниот план служи како појдовна основа и општа ориентација за утврдување на среднорочните планови за однесувањето на сите носители на општественото планирање.

Член 11

Просторните планови се посебен вид на долгорочни планови на општествено-политичките заедници.

Со просторните планови се уредува организацијата и користењето на просторот на територијата или на делови од територијата на Републиката односно на подрачјето на општината.

Со среднорочните планови на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници се утврдуваат материјални и други претпоставки за остварување на просторните планови.

Содржината и начинот на подготвување, донесување и спроведување на просторните планови се уредуваат со посебен закон.

Член 12

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во кои циклусите на остварувањето на планот опфаќаат период пократок или подолг од циклусите на среднорочните и долгорочните планови, своите планови ги донесуваат во согласност со динамиката на нивниот процес на репродукција и со потребите од усогласување на нивните планови со среднорочните и долгорочните планови на општествено-политичките заедници.

Член 13

Сите носители на општественото планирање се должни постојано, а најмалку еднаш годишно, да го анализираат остварувањето на тековниот среднорочен план и, во согласност со поставените цели и задачи со планот, да ги утврдуваат конкретните задачи и насоки за преземање на мерки за наредната година заради остварување на среднорочниот план.

За остварување на среднорочните планови за развој, самоуправните организации и заедници, донесуваат годишни програми за работа и развој, а општествено-политичките заедници резолуции или други документи.

Член 14

Стопанската комора и другите слични здруженија на организациите на здружениот труд, во согласност со својата општествена функција и со своите права и должности, учествуваат во општественото планирање, особено со:

— давање и поддржување на иницијативите за самоуправно спогодување и договарање во организациите на здружениот труд и нивните здруженија во рамките на одделните гранки и дејности и меѓу нив;

— давање стручна помош на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници при самоуправното спогодување и договарање за основите на планот односно при подготвувањето, донесувањето и остварувањето на плановите;

— преземање определени обврски во остварувањето на планот.

Ако во смисла на став 1 од овој член со договор за основите на планот преземаат обврски за остварувањето на планот, стопанската комора и другите општи здруженија на организациите на здружениот труд го потпишуваат тој договор.

Член 15

Синдикатот учествува во општественото планирање особено со:

— давање иницијативи за самоуправно спогодување и договарање за основите на плановите;

— непосредно учество во спогодувањето и договарањето и во постапката на подготвувањето на плановите, особено во врска со утврдувањето на основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот.

Ако со договорот за основите на планот се утврдуваат задачите што се од интерес за остварувањето на општествената функција на синдикатот, синдикатот е учесник во договорот и го потпишува договорот за основите на општествениот план.

Дел втори

ОДНОСИ И ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ФУНКЦИЈА И СОДРЖИНА НА ПЛАНОВИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И НА ПЛАНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Заеднички одредби

Член 16

Работниците и работните луѓе во самоуправните организации и заедници и во општествено-политичките заедници имаат право и должност во односите на меѓусебната соработка и зависност во процесот на здружувањето на трудот и средствата, поврзувањето, слободната размена на трудот и задоволувањето на определени заеднички потреби, самостојно да ги донесуваат и остваруваат плановите на своите самоуправни организации и заедници.

Плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници се донесуваат истовремено во меѓусебна зависност и поврзаност.

Плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници се донесуваат за периодите утврдени со одлука на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 17

Планот на самоуправната организација, односно заедница, се донесува врз основа на претходно склучена една или повеќе самоуправни спогодби за основите на планот на самоуправната организација односно заедница.

Планот на општествено-политичката заедница се донесува врз основа на претходно склучен еден или повеќе договори за основите на планот на општествено-политичката заедница.

Член 18

Со самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација и заедница и со договорите за основите на планот на општествено-политичката заедница, се утврдуваат заедничките интереси и цели, заради кои тие се склучуваат, меѓусебните односи, права, обврски и одговорности на учесниците во спогодувањето и договарањето и мерките што ќе се преземаат за остварување на тие заеднички интереси и цели.

Член 19

Самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација или заедница, односно договорите за основите на планот на општествено-политичката заедница, се склучуваат во писмена форма.

Самоуправните спогодби, односно договорите од став 1 на овој член што не се склучени во писмена форма не произведуваат правно дејство.

Член 20

Самоуправната спогодба, односно договорот за основите на планот е задолжителен за оние што го склучиле.

Во поглед на извршувањето на обврските од самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација и заедница и од договорите за основите на планот на општествено-политичката заедница со кои се утврдуваат материјални права и обврски, како и во поглед на надоместок на штета поради неизвршување на таквите обврски, се применуваат одредбите на сојузниот закон што се однесуваат на самоуправните спогодби.

Врз решавањето на споровите што ќе настанат од самоуправните спогодби и договорите се применуваат одредбите на сојузните закони што се однесуваат на самоуправните спогодби, ако со самоуправната спогодба, односно договорот, не е определен поинаков начин на решавање на тие спорови.

Ако организациите на здружениот труд во донесувањето на планот или во спроведувањето на мерките за негово остварување не се придржуваат кон прифатените обврски од самоуправните спогодби и од договорите за основите на плановите и со тоа суштествено го загрозат остварувањето на утврдените заеднички интереси и цели, стабилноста на стопанството или рамноправноста на работниците во трудот и во стекнувањето на доходот, Собранието на општествено-политичката заедница е должно спрема таквите организации на здружениот труд да ги преземе мерките пропишани со закон.

Член 21

Посебни обврски и задачи на одделни организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници заради остварување на заедничките интереси и цели во периодот за кој се донесува планот на општествено-политичката заедница, можат да се утврдуваат со договорите за основите на тој план само врз основа на согласност од тие организации и заедници.

Ако извршувањето на ваквите обврски и задачи се утврдува како заедничка обврска на повеќе организации или заедници или како обврска на органите на општествено-политичките заедници, овие организации, заедници, односно органи спогодбено ги утврдуваат заемните права и обврски и својата заедничка и поединечна одговорност за извршување на тие обврски.

Само Собранијата на општествено-политичките заедници, во рамките на своите надлежности утврдени со уставот, можат да утврдуваат плански обврски на основните организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници без нивна согласност.

Член 22

Органите на управувањето и другите органи на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и надлежните органи на општествено-политичките заедници се должни:

— навремено да го иницираат, организираат и насочуваат подготвувањето на самоуправните спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници односно на договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници и да обезбедуваат стручна помош при изготвувањето на овие акти;

— во фазата на подготвувањето на плановите да поднесуваат до носителите на општественото планирање соодветни предлози заради усогласување на одделни планови со суштествените заеднички, односно општествени потреби, интереси и цели;

— во текот на остварувањето на плановите да им стават на располагање на носителите на општественото планирање соодветни аналитичко-документациони материјали стручно и научно засновани, како основна ориентација за остварување на плановите и за донесување мерки со кои се обезбедува остварувањето на плановите.

Органите од став 1 на овој член се должни да обезбедат навремено информирање на работните луѓе и на општествено-политичките организации за фактите и податоците потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници и се одговорни за тоа.

Член 23

Органот на управувањето и другите овластени органи на самоуправната организација и заедница и надлежните органи на општествено-политичката заедница навремено обезбедуваат научни и стручни истражувања на условите и можностите за развој на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници, обезбедуваат изработка на статистичко-документациони материјали потребни за подготвување на планот на самоуправната организација, односно заедница, односно на планот на општествено-политичката заедница и преземаат мерки заради постојано меѓусебно информирање со другите самоуправни организации и заедници со кои се поврзани во процесот на општествената репродукција, односно со други општествено-политички заедници.

Член 24

Самоуправните организации и заедници, општествено-политичките организации и другите општествени организации, здруженијата на граѓаните, органите на општествено-политичките заедници и работниците и работните луѓе во тие организации, заедници и органи, се должни со информациите и податоците што врз основа на закон претставуваат тајна или не можат да се објавуваат, да постапуваат на начин утврден со закон односно со самоуправниот општ акт во согласност со закон.

Член 25

Работоводните органи и стручните служби во самоуправните организации и заедници, како и извршните и управните органи и стручните служби во општествено-политичките заедници се одговорни за точноста на податоците и за стручната заснованост и реалност на своите процени и предлози, како и за стручно и навремено извршување на задачите утврдени во програмата за работа врз подготвувањето на планот.

Аналитичко-документационата основа и другите аналитичко-информативни материјали од значење за подготвувањето, донесувањето и остварувањето на планот на самоуправната организација и заедница, односно на планот на општествено-

политичката заедница, се објавуваат така што работните луѓе во самоуправните организации и заедници односно во органите во општествено-политичките заедници да можат да ги користат во согласност со важечките прописи и со соодветните самоуправни општи акти.

Во поглед на одговорноста на самостојните стручни и научни организации на кои им се доверува вршењето на одделни работи во врска со подготвувањето на плановите согласно ќе се применува одредбата од став 1 на овој член.

Член 26

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врз основа на претходно прибавено мислење од органите на стопанската комора и на Сојузот на синдикатите на Македонија, пролишува по потреба дополнителна методологија и дополнителни задолжителни показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници.

2. Планови на самоуправните организации и заедници

Член 27

Право и должност да донесуваат планови на самоуправните организации и заедници имаат:

- 1) основните организации на здружениот труд, работните организации и сложените организации на здружениот труд;
- 2) заедниците на организациите на здружениот труд и другите форми на здружување на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници;
- 3) банките;
- 4) заедниците за осигурување на имоти и лица и другите финансиски организации;
- 5) работните заедници во организациите на здружениот труд, во организациите на деловните заедници, во заедниците за осигурување на имоти и лица и во банките;
- 6) самоуправните интересни заедници;
- 7) месните заедници;
- 8) договорните организации на здружениот труд;
- 9) земјоделските и другите задруги и другите со закон определени форми на здружување и кооперација на работните луѓе што, со работниците со кои го здружуваат својот труд, работат во областа на земјоделските, занаетчиските и слични дејности со средства за работа во сопственост на граѓаните.

Склучување на самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници

Член 28

Работниците и работните луѓе во самоуправните организации и заедници склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот на самоуправната организација односно заедница со работниците и работните луѓе и со другите самоуправни организации и заедници со кои се поврзани со интересите на здружувањето и заемната соработка во остварувањето на доходот, или со остварувањето на други лични и заеднички интереси и потреби, придржувајќи се кон обврските што ги презеле со договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници, како и кон обврските што произлегуваат од прописите и мерките на надлежните органи на тие заедници.

Член 29

Основната организација на здружениот труд самостојно го подготвува и донесува својот план и ги подготвува елементите за самоуправната спогодба за основите на планот на работната организација

ја, на сложената организација на здружениот труд, самоуправната интересна заедница, месната заедница и другата самоуправни организација и заедница, со кои непосредно или преку својата работна организација е поврзана со доходот, со здружување на трудот и средствата и со други интереси.

Основната организација на здружениот труд ги подготвува и елементите за договорите за основните на плановите на општествено-политичките заедници.

Член 30

Одлуката за подготвување на планот на самоуправната организација и заедница ја донесува работничкиот совет на организацијата на здружениот труд, односно соодветниот орган на управувањето на друга самоуправни организација и заедница, по предлог од органот на самоуправната организација, односно заедница, определен со нејзиниот статут.

Со одлуката од став 1 на овој член се определува органот, односно службата, одговорна за подготвување на планот и рокот во кој мора да се поднесе предлогот на планот.

Со одлуката од став 1 на овој член или со посебна одлука органот на управувањето на самоуправната организација, односно заедница, може да ги утврди и елементите за подготвување на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница.

Член 31

Органот одговорен за подготвување на планот ја утврдува програмата за работа врз подготвувањето на планот, ја организира и насочува работата на органите и службите на самоуправната организација или заедница во постапката за подготвување на планот, обезбедува спроведување на самоуправно спогодување за основите на планот, определува кој ќе учествува од името на самоуправната организација, односно заедница, во самоуправното спогодување, ја насочува и усогласува нивната работа и обезбедува усогласување на обврските што се утврдуваат со самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница.

Органот од став 1 на овој член е одговорен за навремено утврдување на програмата за работа врз подготвување на планот на самоуправната организација, односно заедница, и за преземање на сите дејствија неопходни за самоуправно спогодување за основите на планот, како и за подготвување и навремено поднесување на предлогот на планот.

Член 32

Со програмата на работа врз подготвување на планот на самоуправната организација, односно заедница се утврдуваат: органите односно организациите одговорни за подготвување на анализата на развојот во изминатиот период и за можностите за развојот во периодот за кој се донесува планот и другите аналитичко-документациони материјали, роковите за доставување на материјалите до сите учесници во постапката за самоуправно спогодување за основите на плановите и обврските на органите и службите во постапката за самоуправно спогодување и роковите за извршување на тие обврски.

Член 33

Работниците на основната организација на здружениот труд ги утврдуваат насоките за планот на основната организација на здружениот труд со лично изјаснување, на начинот определен со статутот на основната организација на здружениот труд.

Работниците на основната организација на здружениот труд, по предлог од работничкиот совет, со лично изјаснување, на начинот определен со статутот, ги утврдуваат елементите за склучување на самоуправни спогодби за основите на пла-

новите на: работните организации, сложените организации на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници и за склучување на договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници.

Член 34

Самоуправните спогодби за основите на планот на работната организација, сложената организација на здружениот труд и другите форми на здружување на трудот и средствата на самоуправната интересна заедница, месната заедница и другата самоуправни организација, односно заедница, ги склучуваат за основната организација на здружениот труд — работничкиот совет на таа организација, а за другата самоуправни организација и заедница — органот на управувањето на таа организација, односно заедница.

Работничкиот совет на основната организација на здружениот труд, може да склучи самоуправни спогодби за основите на планот на работната организација, сложената организација на здружениот труд и друга форма на здружување на трудот и средствата и на друга самоуправни организација и заедница од став 1 на овој член само ако тие спогодби се во согласност со елементите за самоуправно спогодување што ги утврдиле работниците на основната организација на здружениот труд.

Ако со самоуправната спогодба за основите на планот на работната организација, одделни прашања се уредуваат поинаку отколку што е предвидено во став 2 на овој член, работничкиот совет на основната организација на здружениот труд може да ја склучи таквата самоуправни спогодба само ако ја прифати мнозинството од сите работници на основната организација на здружениот труд, на начинот определен со нејзиниот статут.

Ако со самоуправната спогодба за основите на планот на сложената организација на здружениот труд и на друга форма на здружување на трудот и средствата одделни прашања се уредуваат поинаку отколку што е предвидено во став 2 на овој член, органот на управување на организацијата на здружениот труд може да ја склучи таквата спогодба само ако ја прифатат сите основни и други организации на здружениот труд во составот на сложената организација на здружениот труд и на друга форма на здружување на трудот и средствата, на начинот определен со статутот односно со самоуправната спогодба на здружување.

Член 35

Основните и другите организации на здружениот труд во областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната заштита и информативна дејност и во другите општествени дејности склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот заедно со заинтересираните организации на здружениот труд, самоуправни интересни заедници и месни заедници и со општествено-политичките заедници и го планираат својот развој во согласност со можностите и интересите на унапредувањето на производството и задоволувањето на општествените потреби.

Член 36

Основните и другите организации на здружениот труд во областа на комуналните дејности, енергетиката, водостопанството и сообраќајот склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот со заинтересираните организации на здружениот труд, самоуправни интересни заедници, месни заедници и други самоуправни организации и заедници и со општествено-политичките заедници и го планираат својот развој во согласност со можностите и интересите на развојот на производството и задоволувањето на соодветните општествени потреби.

Член 37

Основните и другите организации на здружениот труд во областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната заштита, информативната дејност и во другите области на општествените дејности, за кои со закон или врз закон заснована одлука на собранието на општествено-политичката заедница е утврдено дека вршат дејност или работа од посебен општествен интерес, склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот односно го донесуваат планот, под условите и на начинот со кои се обезбедува остварување на посебниот општествен интерес, во согласност со законот, односно со одлуката на собранието на општествено-политичката заедница.

Основните и другите организации на здружениот труд што вршат стопански дејности за кои со закон или врз закон заснована одлука на собранието на општествено-политичката заедница е уреден начинот на остварувањето на посебниот општествен интерес на нивното работење, кога тоа работење е незаменлив услов за животот и трудот на граѓаните или за работата на други организации на определено подрачје, склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот, односно го донесуваат планот, под условите и на начинот со кои се обезбедува остварување на посебниот општествен интерес, во согласност со законот односно со одлуката на собранието на општествено-политичката заедница.

Член 38

Организациите на здружениот труд во областа на инфраструктурата што претставуваат технолошки единствен систем, а се здружени во заедници (електростопанството, сообраќајот и др.), склучуваат самоуправни спогодби за основите на заедничкиот план на заедницата и врз основа на тие спогодби донесуваат заеднички план.

Организациите на здружениот труд што вршат дејности во областа на инфраструктурата, кои не се здружени во заедници, меѓусебно се поврзани во процесот на општествената репродукција, должни се да поведат постапка за склучување на самоуправни спогодби односно на општествени договори со кои ги уредуваат меѓусебните обврски во поглед на усогласувањето на своите планови.

Член 39

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на промет на стоки и услуги и производствените и другите организации на здружениот труд со кои работат и засниваат односи врз начелата на соработка и самоупразно здружување на трудот и средствата во рамките на таа соработка, со склучување на самоуправни спогодби за основите на заедничкиот план, односно ако не донесуваат заеднички план, со склучување на самоуправни спогодба со која ги регулираат меѓусебните обврски за усогласување на своите планови, остваруваат меѓусебно влијание врз деловната и развојната политика, преземаат заеднички ризик, обезбедуваат заедничка одговорност за проширување на материјалната основа и за зголемување на продуктивноста на трудот во производството и прометот и учествуваат во доходот остварен со таа соработка според придонесот во остварувањето на тој доход, односно според придонесот во трудот и заеднички вложените средства (здружување на средствата и трудот).

Член 40

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на извоз и увоз, со работи на промет со стоки на големо и други со закон определени работи на промет на стоки и услуги, што врз основа на закон задолжително ги здружуваат трудот и средствата со производствените и со другите организации на здружениот труд со кои рабо-

тат, заеднички остваруваат доход и вршат негова распределба, склучуваат самоуправни спогодби за основите на заедничкиот план и донесуваат заеднички план.

Член 41

Ако организациите на здружениот труд во областа на прометот на стоки и услуги работат со потрошувачи врз основа на нивното учество во доходот, тие со организацијата на потрошувачите склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот и со неа донесуваат план.

Член 42

Организациите на здружениот труд што се меѓусебно непосредно поврзани во процесот на потрајна работна кооперација односно општествена репродукција заради организирање на општествено производство и заедничко остварување на доходот, ги утврдуваат меѓусебните обврски со самоуправните спогодби за основите на заедничкиот план и донесуваат заеднички план или склучуваат самоуправни спогодба со која ги утврдуваат меѓусебните обврски за усогласување на своите планови.

Член 43

Самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправни интересна заедница ги склучуваат самоуправните организации и заедници што ја основале самоуправната интересна заедница и сите организации на здружениот труд и работните заедници што го здружуваат трудот и средствата заради задоволување на заедничките потреби и интереси преку самоуправната интересна заедница, на начинот определен со статутот на таа заедница.

Во склучувањето на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната интересна заедница учествуваат и работните луѓе што во таа заедница се организираат, непосредно или преку своите организации и здруженија, заради задоволување на своите потреби, под условите и на начинот што се определени со закон, со самоуправната спогодба за основање на заедницата и со статутот на самоуправната интересна заедница.

Член 44

Во склучувањето на самоуправните спогодби на основите на планот на самоуправната интересна заедница учествуваат и извршните совети на собранијата на општествено-политичките заедници, ако самоуправната интересна заедница е основана за вршење на дејности, односно на работи за кои со закон или врз закон заснована одлука на собранието на општината односно градската заедница, е определено, дека се од посебен општествен интерес.

Во склучувањето на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната интересна заедница од став 1 на овој член извршниот совет на собранието на општествено-политичка заедница учествува во утврдувањето на заедничките интереси и цели, давањето и поддржувањето на иницијативите за самоуправно спогодување и договарање и со преземање, во согласност со своите права и должности, на определени обврски во остварувањето на планот.

Член 45

Ако во склучувањето на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната интересна заедница, основната заедница односно основната единица на самоуправната интересна заедница и месната заедница, учествуваат непосредно работните луѓе и граѓаните организирани во тие заедници, самоуправните спогодби за основите на планот на соодветната заедница се склучени кога тие работни луѓе и граѓани ќе ги прифатат со референдум или со друга форма на лично изјаснување, на начинот определен со статутот на заедницата, во согласност со законот.

Член 46

Самоуправните спогодби за основите на планот на банката, на заедницата за осигурување на имоти и лица и на друга финансиска организација се склучуваат согласно со статутите на тие организации и со законот.

Со самоуправните спогодби за основите на планот на банката се утврдуваат, особено односите, правата и обврските на носителите на заедничките интереси во здружувањето на трудот и средствата од доходот и нивната циркулација и концентрација заради заедничко остварување на доход и на други заеднички интереси во делот што се остварува преку банката.

Член 47

Земјоделците и другите работни луѓе што својот труд и средствата за работа ги здружуваат во земјоделските задруги и други форми на здружување на трудот и средствата, склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот и донесуваат план со содржина и на начин сообразно со одредбите на овој закон што важат за организациите на здружениот труд.

Одредбата на став 1 од овој член сообразно се применува и на планирањето на работните луѓе што врз основа на самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните се здружуваат во други задруги и во договорни организации.

Донесување на плановите на самоуправните организации и заедници

Член 48

Планот на основна и друга организација на здружениот труд, самоуправната интересна заедница, месна заедница и друга самоуправна организација и заедница го подготвува органот одговорен за подготвување на планот, врз основа на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација односно заедница.

Во планот на самоуправната организација и заедница се внесуваат обврските на носителите на општествено планирање утврдени со прифатените самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници односно со закон и со одлуки на собранјата на општествено-политичките заедници засновани врз закон.

Член 49

Работната организација, во чиј состав се наоѓаат две или повеќе основни организации на здружениот труд, го подготвува својот план во рамноправна соработка на сите основни организации на здружениот труд, а го донесува врз основа на склучените самоуправни спогодби за основите на планот што ги прифатиле основните организации на здружениот труд, согласно со самоуправните спогодби за здружување на основните организации на здружениот труд во работната организација.

Сложена организација на здружениот труд донесува свој план врз основа на самоуправните спогодби за основите на планот што ги склучуваат сите работни и други организации на здружениот труд во нејзиниот состав, согласно со самоуправната спогодба за здружување во сложена организација на здружениот труд.

Член 50

Планот на основна и на друга организација на здружениот труд го донесува работничкиот совет.

Планот на основна организација на здружениот труд работничкиот совет го донесува врз основа на претходно прифаќање од страна на мнозинството на сите работници, на начинот определен со статутот во согласност со законот.

Планот на работна организација, на сложена и на друга организација на здружениот труд, го донесува работничкиот совет откако претходно ќе го прифатат основните организации на здружениот труд, на начинот определен со статутот во согласност со законот.

Планот на друга самоуправна организација односно заедница го донесува работничкиот совет, односно соодветниот орган на управување на организацијата, односно заедницата, на начинот определен со самоуправната спогодба и со статутот.

Член 51

Планот на заедница на основни организации на здружениот труд се донесува врз основа на самоуправните спогодби за основите на планот на заедницата, во согласност со самоуправната спогодба за здружување во таа заедница.

Планот на заедница на основни организации на здружениот труд го подготвуваат и донесуваат органите определени со самоуправната спогодба за основањето на заедницата.

Обврските што ги презема одделна основна организација на здружениот труд во рамките на планот на заедницата на основните организации, мора да бидат во согласност со нејзините обврски од самоуправните спогодби за здружувањето, како и со обврските од планот на работната организација или на сложената организација на здружениот труд во кои е здружена.

Член 52

Планот на самоуправна интересна заедница го донесува собранieto на самоуправната интересна заедница врз основа на самоуправните спогодби за основите на нејзиниот план, на начинот утврден со статутот на самоуправната интересна заедница во согласност со законот.

Планот на самоуправна интересна заедница го донесува собранieto на самоуправната интересна заедница со рамноправно одлучување на корисниците и давателите на услугите.

Врз самоуправните спогодби за основите на планот и планот на основните заедници или на основните единици во самоуправната интересна заедница, на сојузите и другите здруженија на самоуправните интересни заедници, како и на другите форми на меѓусебна соработка на самоуправните интересни заедници, сообразно се применуваат одредбите на овој закон што важат за планот на самоуправната интересна заедница, согласно со правата и обврските што основните заедници, основните единици, сојузите, здруженијата и нивните други форми на меѓусебна соработка ги имаат врз основа на статутот на самоуправната интересна заедница, спогодбата за нејзиното основање односно за здружување и законот.

Член 53

Планот на самоуправната интересна заедница, за која со закон или врз закон заснована одлука на собранieto на општествено-политичката заедница е определено дека дејностите, односно работите што таа ги врши се од посебен општествен интерес, мора да биде во согласност со планот на општествено-политичката заедница.

Собранието на самоуправната интересна заедница од став 1 на овој член го донесува планот на заедницата во согласност со собранieto на општината, односно градската заедница, и на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ако заедницата е основана за територијата на Републиката.

Член 54

Планот на банката, на заедницата за осигурување на имоти и лица и на други финансиски организации се донесува на начинот утврден со самоуправната спогодба за основање на овие организации, со нивните статuti и со законот.

Врз плановите на банките сообразно се применуваат одредбите на овој закон што важат за плановите на самоуправните организации и заедници.

Плановите на банките се усогласуваат со плановите на општествено-политичките заедници.

Содржина на плановите на самоуправните организации и заедници

Член 55

Планот на основна организација на здружениот труд го содржи особено утврдувањето на меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците што се однесуваат на:

1) Здружувањето на трудот и на средствата на општествената репродукција во основната организација во здружениот труд;

2) Програмата и организирањето на производството односно на работењето;

3) Стекнувањето на доход и неговото распоредување;

4) Вработеноста и вработувањето, образованието и стручното усовршување на кадрите за вршење на производствените и самоуправувачките функции, планирањето на кадри за идниот развој и развивањето на научно-истражувачката работа;

5) Обезбедувањето на средства за производство, односно на услови за остварување на задачите со здружување на трудот и средствата со други основни и други организации на здружениот труд;

6) Решавањето на станбените прашања, општествената исхрана, здравствената заштита, детската заштита, одморот, рекреацијата и другите работни и животни потреби на работниците, што се остваруваат во основната организација на здружениот труд и преку месните заедници и другите самоуправни организации и заедници;

7) Обврските спрема другите организации или заедници со кои е здружена или поврзана заради заедничко остварување на доход односно задоволување на личните и заедничките и општите општествени потреби и интереси во самоуправните интересни заедници, месните заедници и во општествено-политичките заедници;

8) Обезбедувањето на средства и други услови за остварување на задачите и активностите во областа на самозащитата и народната одбрана;

9) Обезбедувањето на заштитата и унапредувањето на животната околина (на природните и со труд создадените вредности на човековата околина);

10) Обезбедувањето на материјални, финансиски и други резерви.

Член 56

Планот на основната организација на здружениот труд ги содржи задачите во поглед на постојаното унапредување на социјалистичките самоуправни односи, усовршувањето на организацијата и начинот на работата на самоуправните органи, реализирањето на неотуѓивите права на работниците, а посебно на контролата над движењето на доходот во основната организација на здружениот труд и во целокупноста на односите на општествената репродукција.

Со планот на основната организација на здружениот труд, во согласност со законот, се утврдуваат потребните мерки, начинот, формите и средствата за информирање на работниците за сите суштествени прашања на остварувањето на планот.

Со планот на основната организација на здружениот труд која врши дејност или работа од посебен општествен интерес се утврдуваат потребните мерки, начинот, формите, како и средствата за информирање на соодветната општествено-политичка заедница односно на нејзиниот орган за сите суштествени прашања за остварување на планот.

Член 57

Планот на заедницата на основните организации на здружениот труд ги содржи елементите на плановите на основните организации на здружениот труд што се однесуваат на остварувањето на определени работи од заеднички интерес, заради кои е основана заедницата.

Член 58

Планот на работната организација, која ја сочинуваат повеќе основни организации на здружениот труд ги содржи заедничките интереси и цели утврдени со самоуправните спогодби за основите на планот на работната организација, а особено во врска со поврзувањето и остварувањето на своите заеднички интереси во трудот и работењето на основните организации на здружениот труд, заедничкото остварување и распределување на доходот, создавањето на услови за проширување на материјалната основа на трудот, остварувањето на правото на работа и на другите самоуправни права и задоволувањето на заедничките интереси и потреби на работните луѓе, непосредно во работната организација и во другите самоуправни организации и заедници.

Член 59

Одредбите на овој закон што се однесуваат на планот на основната организација на здружениот труд се применуваат и врз планот на работната организација што во својот состав нема основни организации на здружениот труд.

Член 60

Планот на сложена организација на здружениот труд ги содржи заедничките цели и интереси утврдени со самоуправните спогодби за основите на планот на сложената организација, а особено во врска со остварувањето на заедничките интереси што се однесуваат на заедничкото работење, односно поделбата на трудот, унапредувањето на условите на развојот, развивањето на научно-истражувачката работа, развојот на самоуправувањето, задоволувањето на заедничките интереси и потреби на работниците и на остварувањето на други работи од заеднички интерес.

Член 61

Со планот на банката и на друга финансиска организација се утврдуваат особено:

1) начинот на здружување на средствата;

2) намените и условите под кои се користат средствата;

3) начинот на ангажирање и користење на домашните и меѓународните кредити и заеми што се обезбедуваат преку банката или друга финансиска организација;

4) начинот на користење на заедничките резерви;

5) условите и начинот на поднесување на ризикот и поделбата на заеднички остварениот доход.

Член 62

Со планот на заедницата за осигурување на имоти и лица се утврдуваат особено:

1) основите на деловната политика на премии-те на осигурувањето;

2) мерките за отстранување или намалување на неповолните дејства на причините што можат да предизвикаат штети, средствата што се издвојуваат за тие намени, како и условите и начинот на користење на тие средства;

3) политиката на користење на слободните средства на осигурувањето, како и условите и начинот на користењето на тие средства.

Член 63

Планот на самоуправната интересна заедница од областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната заштита и во другите области на општествените дејности, ги содржи односите и прашањата определени со актот за основање на самоуправната интересна заедница.

Планот на самоуправната интересна заедница ги содржи особено:

- 1) целите и задачите во извршувањето на работите за кои е формирана самоуправната интересна заедница;
- 2) обемот на солидарното задоволување на заедничките потреби на општеството, како и заедничките и одделните потреби на организациите на здружениот труд што се задоволуваат во рамките на самоуправната интересна заедница;
- 3) приоритетите во задоволувањето на заедничките потреби;
- 4) структурата и квалитетот на услугите на основните организации на здружениот труд од општествените дејности;
- 5) здружувањето на средства за солидарно задоволување на заедничките потреби;
- 6) здружувањето на средства за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот на општествените дејности;
- 7) правата, обврските и меѓусебните одговорности во остварувањето на заедничките потреби и интереси.

Член 64

Планот на самоуправната интересна заедница од областа на комуналните дејности, енергетиката, водостопанството, сообраќајот и другите дејности на материјалното производство ги содржи особено:

- 1) целите и задачите во извршувањето на работите за кои е формирана самоуправната интересна заедница;
- 2) обемот на производите и услугите;
- 3) здружувањето на средствата за проширување на материјалната основа;
- 4) правата, обврските и меѓусебните одговорности во остварувањето на заедничките потреби и интереси.

Член 65

Во земјоделските задруги, основните организации на кооперантите и другите облици на здружување на земјоделците, како и во другите задруги, согласно со договорот за здружување и со статутот на овие организации, со самоуправните спогодби за основите на планот и со планот, се уредуваат односите за стекнување и распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи на работниците вработени во овие организации, како и начинот на распределбата на доходот сразмерно на придонесот во остварувањето на тој доход што земјоделците односно работните луѓе го дале со својот труд и со здружувањето на своите средства, односно со соработката со основната организација.

Член 66

Во планот на месната заедница се внесуваат задачите за остварување на заедничките интереси и за солидарно задоволување на заедничките потреби за кои е постигната согласност со самоуправните спогодби за основите на планот на месната заедница.

Планот на месната заедница ги содржи:

- 1) видот, обемот и начинот на задоволување на заедничките потреби и приоритетите во задоволувањето на тие потреби, особено во областа на: уредувањето на населбите; живеалиштето, изградбата на објекти на комуналната инфраструктура и организацијата на комуналните дејности; детската, социјалната и здравствената заштита; образованието; културата; физичката култура; решавањето на проблемите во снабдувањето со основни животни

намирици; заштитата и унапредувањето на животната околина; народната одбрана и општествената самозаштита и во другите области на животот и работата;

2) обемот на средствата за задоволување на потребите од точка 1 на овој став што ги здружуваат работните луѓе и граѓаните организирани според местото на живеењето, како и основните организации на здружениот труд;

3) здружувањето на средствата за проширување на материјалната основа на трудот на општествените дејности.

Планот на месната заедница ги содржи и задачите утврдени во плановите на самоуправните организации и заедници и во плановите на општините и градските заедници во областа на просторниот развој и разместувањето на производствените сили.

Член 67

За самоуправните организации и заедници за кои не постојат услови да донесуваат свои планови, собранието на општината го определува начинот на кој тие ќе планираат и ќе се вклучуваат во општествениот план на општината.

3. Планови на општините и на градските заедници

Склучување на договори за основите на плановите на општините

Член 68

Општествениот план на општината се заснова врз еден или повеќе договори за основите на општествениот план на општината и самоуправните спогодби за основите на плановите на организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници основани за подрачјето на општината, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници чија дејност е од значење за економскиот и општествениот развој на општината и врз нивните планови, како и врз заеднички оценетите можности и услови за развој на општината.

Член 69

Договорот односно договорите за основите на општествениот план на општината ги склучуваат надлежниот орган на општината, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, самоуправните интересни заедници основани за територијата на општината и месните заедници, кои со тие договори преземаат обврски и задачи.

Член 70

Одлука за подготвување на општествениот план на општината донесува собранието на општината по предлог од извршниот совет на собранието.

Со одлуката за подготвување на општествениот план на општината се определува рокот во кој извршниот совет на собранието на општината е должен да поднесе до собранието нацрт, односно предлог на планот.

Со одлуката од став 1 на овој член или со посебна одлука, собранието на општината може да ги утврди и насоките за подготвување на општествениот план и на договорот за основите на општествениот план на општината.

Член 71

За подготвувањето на општествениот план на општината се грижи извршниот совет на собранието на општината (органот одговорен за подготвување на планот).

Органот одговорен за подготвување на општествениот план ја утврдува програмата за работа врз подготвувањето на планот; ја организира и насочува работата на органите и на службите на општината во постапката за подготвување на планот; обезбедува договарање за основите на пла-

нот; ја организира активноста на усогласување на заедничките интереси и цели во постапката на договарањето и презема други мерки заради спроведување на договарањето во определениот рок и во врска со тоа определува кој ќе учествува во договарањето од името на општината.

Органот од став 1 на овој член е одговорен за навремено утврдување на програмата за работа врз подготвувањето на општествениот план и за преземањето на сите дејствија неопходни за договарањето за основите на планот, како и за подготвувањето и навременото поднесување на нацрт, односно предлог на планот.

Член 72

Со програмата за работа врз подготвувањето на општествениот план на општината, се утврдуваат роковите за извршувањето на задачите за секоја фаза на подготвувањето на планот; органите одговорни за подготвувањето на анализа за развојот во изминатиот период и за можностите за развој во периодот за кој се донесува планот и на други аналитичко-документациони материјали; роковите за доставување на материјалите до сите учесници во постапката за договарање за основите на планот; задачите и обврските на органите и на службите во постапката на договарање и роковите за нивно извршување.

Програмата за работа за подготвување на планот на општината се утврдува во договор со соодветниот орган на стопанската комора и соодветната организација на Сојузот на синдикатите и на Социјалистичкиот сојуз.

Член 73

Органот одговорен за подготвување на општествениот план го известува собранието на општината за текот на договарањето за основите на планот и за другите прашања во врска со подготвувањето на планот, и во подготвувањето на планот постапува според насоките на собранието.

Донесување на општествени планови на општините

Член 74

Општествениот план на општината го донесува собранието на општината.

Член 75

Врз основа на еден или повеќе договори за основите на општествениот план на општината, извршниот совет на собранието на општината подготвува нацрт и предлог на општествениот план на општината и го поднесува до собранието на општината.

Во нацртот односно во предлогот на општествениот план на општината се внесуваат обврските што за организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и за општината произлегуваат од законите и прописите и општите акти што, во рамките на своите права и должности утврдени со уставот, ги донело собранието на општината.

Член 76

Извршниот совет на собранието на општината е должен при поднесувањето на нацртот односно на предлогот на општествениот план, да го известува собранието на општината за прашањата од општествено значење за утврдувањето на заедничките интереси и цели што треба да се остварат во периодот за кој се донесува планот, а за кои поднесувањето на нацртот односно на предлогот на планот не можел да биде постигнат договор со определени самоуправни организации и заедници.

Ако до рокот определен за донесувањето на планот на општината не се постигнат договори со определени самоуправни организации и заедници за одделни прашања од битно значење за утврдувањето на заедничките интереси и цели во смисла на став 1 од овој член, собранието на општината може да донесе мерки за чие донесување е овластено со уставот и со законот.

Член 77

Ако самоуправни организација, односно заедница, смета дека обврските и задачите што се утврдени за неа во општествениот план на општината не се во согласност со обврските и задачите што ги презела со договорите за основите на планот или дека не се во согласност со законот, може да поднесе приговор до собранието на општината.

Собранието на општината ќе го разгледа приговорот и за одлуката ќе ја извести самоуправната организација, односно заедница што го поднела приговорот.

Содржина на општествените планови на општините

Член 78

Општествениот план на општината, согласно со правата и должностите на општината утврдени со уставот, ги содржи:

1) Заедничките интереси и цели на економскиот и општествениот развој на општината утврдени со договорите за основите на планот на општината, што се однесуваат особено на:

— предвидувањето на развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и врз таа основа усогласувањето и насочувањето на стопанскиот и општествениот развој на општината;

— согледувањето на можностите и потребите за здружување на трудот и средствата заради: јакнење на материјалната основа на здружениот труд, развивање на производствените сили и обезбедување на услови за растеж на животниот стандард; зголемување на вработеноста, зголемување на личната и општествената продуктивност на трудот; подигање на образованието и културата, унапредувањето на другите општествени дејности;

— утврдувањето на работните, животните и општествените потреби и интереси на работниците и на сите работни луѓе што, врз основа на тие општи интереси и потреби, ја утврдуваат заедничката политика на усогласен економски и општествен развој на општината;

— унапредувањето на комуналните дејности, станбената изградба, просторното и урбанистичкото уредување и искористување на земјиштето и добрата во општа употреба;

— унапредувањето на другите дејности од значење за животот и трудот на работните луѓе и граѓаните во општината;

— заштитата и унапредувањето на животната околина;

— јакнењето на одбранбената способност и на општествената самозаштита.

2) Обврските од договорите за основите на планот, како и посебните задачи што определени организации, врз основа на нивната согласност, ги презеле како своја обврска заради остварувањето на заеднички утврдените интереси и цели на развојот на општината.

3) Насоките и рамките за донесување на мерки и преземање на други активности што органите на општината, во согласност со своите права и должности, ги донесуваат и преземаат заради остварување на усогласените заеднички интереси и цели.

Член 79

Градските заедници, како посебни општествено-политички заедници, планираат на ист начин како и општините, со тоа што општините со договор утврдуваат кои свои плански функции ги пренесуваат во надлежност на градската заедница, ако тие функции не се пренесени врз нив со закон.

4. Остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општините и извршување на обврските од самоуправните спогодби и договорите за основите на тие планови

Член 80

Органите на управувањето и другите органи на самоуправните организации и заедници и надлежните органи на општините, во рамките на своите права и должности, се одговорни за остварувањето на плановите на самоуправните организации и заедници, односно на општествениот план на општината, како и за извршувањето на обврските што самоуправните организации и заедници, односно општините, ги презеле со самоуправните спогодби и договорите за основите на тие планови.

Член 81

Органот на управувањето на самоуправната организација или заедница, односно надлежниот орган на општината, донесува програма за извршување на обврските и задачите преземени со самоуправните спогодби и договорите за основите на планот, како и на обврските утврдени со плановите и ги утврдува роковите и начинот на извршувањето на тие обврски и задачи, како и органите што се одговорни за нивното извршување.

Член 82

Органите на управувањето и другите органи во самоуправните организации и заедници и надлежните органи на општините се должни редовно да го следат, анализираат и оценуваат остварувањето на плановите и извршувањето на обврските од самоуправните спогодби и договори за основите на тие планови и навреме да преземаат мерки за нивното остварување односно извршување.

Органите на управувањето на самоуправните организации и заедници, односно надлежните органи на општината, во текот на периодот за кој е донесен планот, даваат иницијатива за склучување на самоуправни спогодби и договори со кои се обезбедува остварувањето на планот, односно за изменување и дополнување на склучените самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници или на договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници.

Органот на управувањето на самоуправната организација, односно заедница и надлежниот орган на општината, се должни да ја приспособат евиденцијата за остварувањето на плановите и извршувањето на обврските што самоуправната организација и заедница, односно општината, ги презела со самоуправните спогодби и со договорите кон системот на планирањето утврден со овој закон.

Член 83

Извршниот совет на собранието на општината е должен во роковите што ќе ги определи собранието на општината, а најмалку еднаш годишно, да го известува собранието за остварување на среднорочниот план на општината, односно за извршувањето на обврските од договорот за основите на тој план, како и за мерките што, во рамките на своите права и должностите, ги презел или има намера да ги преземе, односно да му предложи на собранието на општината, да ги донесе.

Извршниот совет на собранието на општината, во рокот што ќе го утврди собранието на општината и врз основа на анализа на остварувањето на среднорочниот план во изминатиот период и оценката на можностите за остварувањето на тој план во наредната година, поднесува до собранието на општината извештај за остварувањето на среднорочниот план во изминатиот период, со своја оцена на можностите за развој во наредната година и со предлози на мерки што треба да се донесат заради остварување на планот во таа година.

Член 84

Ако плановите не се остваруваат или ако обврските од самоуправните спогодби и договорите за основите на тие планови не се извршуваат, органите на управувањето на самоуправната организација и заедница, односно надлежните органи на општината, се должни да ги анализираат причините и, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки за чие преземање се овластени, односно да предложат мерки што треба да се донесат заради остварување на планот и извршување на преземените обврски.

Ако со анализа на причините се утврди дека плановите не можат да се остварат, овластениот орган на самоуправната организација или заедница, односно извршниот совет на собранието на општината, ќе му предложи изменувања и дополнувања на планот на органот што го донел планот.

Член 85

Ако настанат услови за изменување и дополнување на општествениот план на општината, извршниот совет на собранието на општината ќе предложи изменувања и дополнувања на планот, во согласност со реално оценетите можности и услови за развој.

Изменувањата и дополнувања на планот се вршат според постапката за донесување на планот на општината, определена со овој закон.

Член 86

Заинтересираните организации на здружениот труд, финансиските организации и другите организации или заедници можат, сами или заедно со надлежните органи на општествено-политичката заедница, да формираат заеднички координациони тела (конзорциум, групација за планирање) заради усогласување на својата активност врз извршувањето на обврските и задачите утврдени со самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница, или со договорите за основите на планот на општествено-политичката заедница.

Член 87

Спрема работниците во органите и службите во самоуправната организација и заедница, односно спрема работниците во органите на управата и во службите на општината, кои се одговорни за неизвршувањето на работите и задачите што се однесуваат на остварувањето на планот на самоуправната организација и заедница, односно на општествениот план на општината или за неизвршувањето на обврските и задачите што самоуправната организација или заедница, односно општината, ги презела со самоуправните спогодби или со договорите за основите на тие планови, ќе се преземаат соодветни санкции и мерки предвидени со општиот акт на организацијата односно на заедницата и со законот.

Член 88

Одредбите во врска со остварувањето на општествените планови на општините и извршувањето на обврските од самоуправните спогодби и договорите за основите на плановите сходно се применуваат и на остварувањето на општествените планови на градските заедници.

Дел трети

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Цели и содржина на општествениот план

Член 89

Со општествениот план на Социјалистичка Република Македонија (општествен план на Републиката) се обезбедуваат економски и општествени услови и усогласување на материјалните односи во економскиот и социјалниот развој на Републиката, поврзување и усогласување на интересите на работните луѓе во сите форми на здружениот труд и остварување на нивните социјални, економски, национални, културни и други права и интереси во самоуправните интересни заедници, месните заедници, општините и во Републиката, како и меѓу тие заедници — заради развивање на производствените сили и создавање на услови за постојано зголемување на стандардот на животот и трудот на работните луѓе и заради задоволување на нивните социјални, културни и други потреби, уважувајќи ги притоа законитостите на социјалистичкото стоковно производство и на доходовните односи формирани на единствениот југословенски пазар и во слободна размена на трудот во непосредно поврзување на работните луѓе во процесот на здружување на трудот и доходот.

Член 90

Општествениот план на Републиката се засновува врз еден или повеќе договори за основите на општествениот план на Републиката; врз самоуправните спогодби за основите на плановите на организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и плановите на тие организации и заедници; врз договорите за основите на општествените планови на општините и градските заедници и на нивните општествени планови како и врз заеднички оценетите можности и услови за развигот.

Со одлуката за подготвувањето на општествениот план на Републиката или со посебна одлука, Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание) одлучува дали општествениот план на Републиката ќе се засновува врз еден или повеќе договори за основите на тој план.

Член 91

Општествениот план на Републиката ги содржи:

1) Заедничките интереси и цели на економскиот и општествениот развој на Републиката, утврдени со договорот односно со договорите за основите на планот на Социјалистичка Република Македонија, што се однесуваат особено на:

— предвидувањето на развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и врз таа основа усогласувањето и насочувањето на стопанскиот и општествениот развој во Републиката;

— согледувањето на можностите и потребите за здружување на трудот и средствата заради јакнење на материјалната основа на здружениот труд, развивање на производствените сили и обезбедување на услови за стабилен растеж на животниот стандард, зголемување на вработеноста, зголемување на личната и општествената продуктивност на трудот, подигање на образованието и културата, унапредување на другите општествени дејности, науката, техниката, технологијата и др.;

— предвидувањето на општите правци на развојот и утврдувањето на условите, можностите и потребите на проширената репродукција;

— утврдувањето на можностите за развој и вклучување во меѓународната поделба на трудот;

— проширувањето на материјалната основа на трудот со развој на енергетиката, сообраќајот, водостопанството и другите дејности од стопанската инфраструктура;

— усогласувањето на односите меѓу групациите поврзани со односите на доходот во репродукциони целини;

— политиката на формирање, пораст и односи во распределбата на општествениот производ и на доходот;

— политиката на регионален развој и политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените краишта;

— политиката на просторен развој на Републиката;

— заштитата и унапредувањето на животната околина;

— јакнењето на одбранбената способност и на општествената самозаштита на земјата;

— унапредувањето и усовршувањето на државната управа и правосудството.

2) Обврските што Републиката ги презела со договорот, односно со договорите за основите на општествениот план на Југославија, особено при усогласувањето на основите на политиката на проширена репродукција, на економските односи со странство и на кредитната и монетарната политика, како и обврските на Републиката за обезбедување побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и осигурување на средства за таа цел.

3) Насоките и рамките за донесување на мерки на економската политика и други мерки што, во согласност со правата и должностите утврдени со Уставот на Социјалистичка Република Македонија, ги донесуваат органите на Републиката заради обезбедување на услови за остварување на усогласените заеднички интереси на организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, општините и градските заедници.

Општествениот план на Републиката ги содржи и обврските и задачите што со договор односно со договори за основите на тој план ги презеле организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, општините и градските заедници.

Со општествениот план на Републиката се утврдуваат и обврските што за организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и општините, односно градските заедници, произлегуваат од законите и другите прописи што ги донесува Собранието во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

2. Договарање за основите на општествениот план на Републиката и подготвување и донесување на општествениот план на Републиката

Член 92

Собранието, по предлог од Извршниот совет на Собранието (Извршен совет) со одлука го утврдува рокот во кој Извршниот совет треба да поднесе до Собранието нацрт, односно предлог на општествениот план на Републиката.

Со одлуката од став 1 на овој член или со посебна одлука, Собранието може да ги утврди и основните насоки и рамки на економската политика за наредниот среднорочен период.

Член 93

Извршниот совет ја утврдува програмата за работа во врска со договарањето за основите на општествениот план на Републиката и со подготвувањето на општествениот план на Републиката.

Во утврдувањето на програмата од став 1 на овој член учествуваат и органите на Стопанската комора на Македонија, на Сојузот на синдикатите на Македонија и на другите општествено-политич-

ки организации во Републиката што имаат посебни уставни одговорности во подготвувањето и донесувањето на општествениот план на Републиката.

Со програмата од став 1 на овој член Извршниот совет ги утврдува и обврските и задачите на републичките органи на управата и на републичките организации во врска со подготвувањето на општествениот план на Републиката, со договарањето за основите на тој план, како и роковите за извршување на тие обврски и задачи.

Со програмата од став 1 на овој член се утврдуваат и начинот и роковите за договарање за основите на општествениот план на Републиката со организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, другите самоуправни организации и заедници и со општините и градските заедници.

Член 94

Со договор, односно со договори, за основите на општествениот план на Републиката се утврдуваат заедничките интереси и цели што треба да се остварат во периодот за кој се донесува општествениот план на Републиката, како и насоките и рамките за донесување на мерките на економската политика и на другите мерки од страна на органите на Републиката за остварување на тие интереси и цели.

Со договорот, односно со договорите, за основите на општествениот план на Републиката можат да се утврдуваат и посебни обврски и задачи што Републиката, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, општините и градските заедници со тие договори ги преземаат заради остварување на заедничките интереси и цели што треба да се остварат во периодот за кој се донесува општествениот план на Републиката.

Член 95

Извршниот совет, односно органот што тој ќе го овласти, се грижи за спроведување на постапката за договарање за основите на општествениот план на Републиката и во таа постапка обезбедува усогласување на заедничките интереси и цели во општествената репродукција во целост.

Извршниот совет го известува Собранието за текот на договарањето за основите на општествениот план на Републиката и за прашањата од значење за утврдување на заедничката економска и развојна политика по кои треба да се усогласуваат ставовите во Собранието. Во постапката за договарање Извршниот совет постапува според насоките од Собранието.

Член 96

Договорот, односно договорите, за основите на општествениот план на Републиката го склучуваат Извршниот совет, извршните совети на собранијата на општините и на градските заедници, организациите на здружениот труд, републичките самоуправни интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници кои со тие договори преземаат обврски и задачи заради остварување на заедничките интереси и цели.

Во склучувањето на договорот, односно на договорите за општествениот план на Републиката, учествуваат и Стопанската комора на Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија што со тој договор преземаат задачи и обврски, во согласност со нивните функции, права и обврски.

Член 97

Договорот, односно договорите за основите на Општествениот план на Републиката, се сметаат за склучени кога ќе ги прифатат и потпишат учесниците во договарањето.

Член 98

Врз основа на договорот, односно на договорите за основите на општествениот план на Републиката, Извршниот совет утврдува и поднесува до Собранието нацрт на општествениот план на Републиката.

Кон нацртот на општествениот план на Републиката се прилага анализа за развојот во изминатиот период и за основите и можностите за развој во периодот за кој се донесува општествениот план на Републиката, која служела како основа за изработка на нацртот на општествениот план на Републиката, како и други аналитичко-документациони материјали и биланси со кои се потврдува дека со општествениот план на Републиката се обезбедува материјално-билансна основа за реализација на целите и задачите на општествено-економскиот развој на Републиката.

Член 99

Ако до рокот определен за утврдување на нацртот, односно на предлогот на општествениот план на Републиката, не се постигне договор за одделни прашања од битно значење за утврдување на заедничката економска и развојна политика со општините, со организациите на здружениот труд здружени во заедници или со други организации на здружениот труд и самоуправни организации и заедници, Извршниот совет ќе го известува Собранието за причините поради кои не е постигнат договор, ќе предложи можни решенија и мерки и ќе постапи според насоките што ќе ги утврди Собранието.

Член 100

Врз основа на мислењата и ставовите на Собранието по нацртот на општествениот план на Републиката, Извршниот совет утврдува и поднесува до Собранието предлог на општествениот план на Републиката.

Општествениот план на Републиката го донесува Собранието.

Член 101

Ако настанат услови за изменување и дополнување на општествениот план на Републиката, Извршниот совет ќе предложи изменувања и дополнувања на општествениот план на Републиката или усогласување на целите и средствата за остварување на планот со реално-оценетите можности и услови за развој.

Изменувањата и дополнувањата на општествениот план на Републиката се вршат според постапката за донесувањето на тој план определена со овој закон.

3. Остварување на општествениот план на Републиката и извршување на обврските од договорот за основите на општествениот план на Републиката

Член 102

Органите на Републиката, на општината и на градската заедница се одговорни, во рамките на своите права и должности, за остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со општествениот план на Републиката, како и за извршувањето на обврските и задачите што Републиката, општината и градската заедница со договорот, односно со договорите за основите на тој план, ги презеле заради остварување на заедничките интереси и цели.

Член 103

Органите на Републиката, на општината и на градската заедница се должни, во рамките на своите права и должности, а заради остварување на заедничките интереси и цели утврдени со општествениот план на Републиката, навремено да преземаат мерки на економската политика и други мерки во согласност со насоките и рамките утврдени со општествениот план на Републиката, имајќи ги предвид условите во кои се остваруваат тие цели и задачи.

Надлежните органи на Републиката се должни навремено да му предлагаат на Собранието донесување на прописи и мерки заради извршување на целите и задачите утврдени со општествениот план на Републиката, што заради нивната природа, се донесуваат истовремено со донесувањето на општествениот план на Републиката, односно на прописи и мерки заради извршување на тие цели и задачи, за чие донесување се овластени да ги донесат веднаш по донесувањето на општествениот план на Републиката.

Член 104

Ако со општествениот план, врз основа на заедничките интереси и цели на развојот, се утврди дека извршувањето на определени задачи е неопходно за општествена репродукција, а со спогодба на организациите на здружениот труд или на другите самоуправни организации или заедници не можеле да бидат обезбедени средства и други потребни услови за нивното извршување, со закон може да се утврди обврска за здружување на средства за таа цел и да се пропишат други мерки заради извршување на тие задачи.

Со Законот се утврдуваат висината на средствата, начинот на нивното користење, начинот и роковите на нивното враќање, како и правата и обврските на организациите на здружениот труд во управувањето со здружените средства.

Член 105

Извршниот совет организира следење на остварувањето на заедничките интереси, цели и задачи утврдени со општествениот план на Републиката, ја согледува состојбата и проблемите во остварувањето на планот и одговара за извршувањето на заедничките интереси и цели во рамките на своите правни должности.

Во извршувањето на задачите од став 1 на овој член, Извршниот совет остварува соработка со организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, општините, Стопанската комора на Македонија, Службата на општественото книговодство, Сојузот на синдикатите на Македонија и другите општествено-политички организации, кои имаат уставни одговорности во врска со остварувањето на општествениот план на Републиката.

Член 106

Органите на управувањето на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и извршните, раководните и другите органи на тие организации и заедници се одговорни, во рамките на своите права и должности, за извршувањето на обврските и задачите што самоуправните организации и заедници ги презеле со договорот, односно со договорите за основите на општествениот план на Републиката и се должни да утврдуваат програми за извршување, рокови и начинот на извршување на тие обврски и задачи, редовно да го следат нивното извршување и да преземаат мерки за извршувањето на тие обврски и задачи.

Член 107

Заинтересираните организации на здружениот труд, банките и другите финансиски организации, како и другите организации и заедници можат, сами или заедно со надлежните републички органи, самоуправно да формираат заеднички координациони и други работни тела заради усогласување на својата активност во извршувањето на обврските и задачите утврдени со договорот, односно со договорите за основите на општествениот план на Републиката за прашањата од заеднички интерес.

Член 108

Извршниот совет е должен во роковите што ќе ги определи Собранието да го известува Собранието за остварувањето на среднорочниот општествен план на Републиката, односно за извршувањето на обврските од договорите за основите на тој план, како и за мерките што, во рамките на своите права и должности, ги презел или има намера да ги преземе, односно да му предложи на Собранието да ги донесе.

Извршниот совет најдоцна до 30 септември секоја година, во текот на периодот за кој е донесен среднорочниот општествен план на Републиката, врз основа на анализата за остварување на среднорочниот општествен план на Републиката во изминатиот период и оцената на можностите за остварување на тој план во наредната година, поднесува до Собранието извештај за остварувањето на среднорочниот општествен план на Републиката во изминатиот период, со своја оценка на можностите за развој во наредната година и со предлози на мерки што треба да се донесат заради остварување на општествениот план на Републиката во таа година.

Член 109

Извршниот совет секоја година подготвува и поднесува до Собранието предлог на резолуција за политиката на остварувањето на среднорочниот општествен план на Републиката за наредната година, со предлог на мерки.

Член 110

Ако со резолуцијата за политиката на остварувањето на среднорочниот општествен план на Републиката за наредната година се менуваат динамиката и начинот на извршување на обврските и задачите на организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и на општините и градските заедници утврдени со среднорочниот општествен план на Републиката, Собранието може за тоа да одлучува само во согласност со организацијата, односно заедницата, која таквите обврски и задачи ги презела со договорот, односно со договорите за основите на општествениот план на Републиката.

4. Задачи, права, должности и одговорности на републичките органи на управата и на републичките организации во подготвувањето, донесувањето и остварувањето на општествениот план на Републиката

Член 111

Надлежните републички органи на управата, надлежните републички организации и Службата на општественото книговодство обезбедуваат, на начин определен со прописите за системот на информирање, постојано и редовно информирање на работните луѓе во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници и во општините и градските заедници, за податоците и фактите за кои водат евиденција или со кои располагаат, а кои се од значење за договарањето за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и за плановите на општествено-политичките заедници и за подготвувањето, донесувањето и остварувањето на тие планови.

Органите и организациите од став 1 на овој член, како и Службата на општественото книговодство, обезбедуваат достапност на информациите за тие податоци и факти.

Во извршувањето на обврските од став 1 на овој член, републичките органи на управата и републичките организации можат, самостојно или во

соработка со други републички органи на управата и републички организации и со други стручни организации во областа на информирањето, да издаваат билтени и други публикации за податоците и фактите од став 1 на овој член.

Член 112

Републичките органи на управата и републичките организации, во рамките на своите права и должности, во постапката на договарање за основните на општествениот план на Републиката и за подготвување, донесување и остварување на тој план:

— го следат договарањето на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници, на општините и на градските заедници за основите на општествениот план на Републиката и за остварувањето на тој план;

— даваат иницијативи и предлози за постапката за договарање за основите на општествениот план на Републиката;

— соработуваат со организациите на здружениот труд и со другите самоуправни организации и заедници со органите на општините во постапката за договарање и во таа постапка им даваат стручна помош.

Републичките органи на управата и републичките организации за овие прашања соработуваат и со Стопанската комора на Македонија и со други општи здруженија и организации на здружениот труд.

Органите и организациите од став 1 на овој член се должни да му укажуваат на Извршниот совет на проблемите во врска со договарањето за општествениот план на Републиката и со остварувањето на тој план, да му предлагаат мерки од неговата надлежност, како и да преземаат мерки за чие преземање се овластени.

Член 113

Републичките органи на управата и републичките организации остваруваат постојана соработка со соодветните органи на учесниците во договарањето за основите на општествениот план на Републиката, како и во подготвувањето, донесувањето и остварувањето на тој план и по тие прашања се известуваат меѓусебно.

Член 114

Спрема работниците во органите на управата, кои се одговорни за неизвршувањето на работите и задачите што се однесуваат на остварувањето на општествениот план на Републиката или за неизвршувањето на обврските и задачите што Републиката ги презела со самоуправните спогодби или со договорите за основите на плановите, ќе се преземат соодветни санкции и мерки предвидени со закон или други прописи.

Дел четврти

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 115

Одредбите од член 1 до 26 од овој закон се применуваат и врз општествениот план на Републиката, ако со одредбите на член 89 до 114 од овој закон не е определено поинаку.

Член 116

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

133.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за градежно земјиште, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 20 март 1979 година.

Број 08-773
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗА К О Н ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и постапката за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер и во други подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба; правата на градежното земјиште; основањето на самоуправни интересни заедници и општите начела за доделување, уредување и употреба на градежното земјиште.

Член 2

Како градежно земјиште, во смисла на овој закон, се смета изграденото и неизграденото земјиште во градовите и во населбите од градски карактер и во други подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба, кое е определено според досегашните прописи, и земјиштето кое во согласност со условите и според постапката утврдена со овој закон го определува собранието на општината.

Земјиштето во градовите и во населбите од градски карактер и во други подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба (градежно земјиште), го определува собранието на општината со одлука и на ова земјиште не може да постои право на сопственост.

Член 3

Собранието на општината ги уредува работите кои се однесуваат на доделувањето, уредувањето и употребата на градежното земјиште.

Собранието на општината, во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот и со закон врз основа на усогласените интереси и на заеднички утврдените потреби, можности и услови за развој на населбите како комплексни животни и работни средини, се грижи и обезбедува рационално користење на градежното земјиште во согласност со просторните и урбанистичките планови.

Член 4

Работите на уредувањето и употребата на градежното земјиште се дејност од посебен општествен интерес.

Член 5

На организациите на здружен труд што вршат уредување на градежно земјиште соодветно се применуваат одредбите на Законот за работењето и управувањето на организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес.

Член 6

Во општината може да се утврди работите на уредувањето и употребата на градежното земјиште да се остваруваат во самоуправните интересни заедници.

Член 7

На организациите на здружен труд, кои вршат уредување на градежното земјиште, се применуваат одредбите на Законот за работењето и управувањето на организациите на здружен труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес.

Член 8

Собранието на општината во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот и закон, врз основа на усогласени интереси и на заеднички утврдени потреби, можности и услови за развој на населбите како комплексни животни и работни средини, се грижи и обезбедува рационално користење на градежното земјиште во склад со просторните и урбанистичките планови, како и остварувањето на други општи интереси во поглед на доделувањето, уредувањето и употребата на градежното земјиште.

II. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 9

Одлука за определување на градежно земјиште во смисла на член 2, став 2 на овој закон собранието на општината донесува, по претходно прибавени мислења од организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и други организации и заедници определени со одлука на собранието на општината во согласност со статутот на општината.

Со одлуката за определување на градежното земјиште од став 1 на овој член се утврдуваат границите на опфатеното земјиште со катастарски податоци за парцелите.

Член 10

Како населба од градски карактер собранието на општината може со одлука да прогласи населено место, кое според изграденоста, дејностите и другите особености има или добива градски карактер и за кое е донесен основен урбанистички план.

Член 11

Како градежно земјиште, може да се определи земјиштето за кое е донесен план за реализација и ако изградбата на тоа земјиште во целина или во поголем дел ќе се изврши најдоцна во рок од 10 години од влегувањето во сила на одлуката од член 2 став 2 на овој закон.

Член 12

Како изградено градежно земјиште, во смисла на овој закон, се смета земјиште на кое е изградено објект од траен карактер и земјиште што служи за редовна употреба на тој објект.

Член 13

Собранието на општината може со одлука да го намали градежното земјиште во градот, населбата од градски карактер или друго подрачје, до-

колку нема реални изгледи тоа да биде изградено во целина или во негов поголем дел, во рок од 10 години од донесувањето на одлуката од член 2, став 2 на овој закон.

На градежното земјиште од став 1 на овој член може повторно да се изврши општествено користење кога за тоа ќе има потреба.

III. ПРАВА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 14

Со градежното земјиште доделено на општествени правни лица управуваат работниците или другите работни луѓе во односното општествено правно лице.

Општината може градежното земјиште со кое управува да го даде на привремено користење.

Член 15

Поранешниот сопственик на неизградено градежно земјиште има право да го користи тоа земјиште до денот кога врз основа на решението на општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи е должен да го предаде на корисникот.

Поранешниот сопственик може и пред донесувањето на решението од став 1 на овој член да го предаде земјиштето на општината, а општината е должна тоа земјиште да го прими.

Надоместокот за исплата на земјиштето од став 2 на овој член се врши во рокови што ќе ги утврди собранието на општината, а кои не можат да бидат подолги од 3 години од денот на предавањето на земјиштето.

По исклучок, надоместокот од став 3 на овој член на поранешниот сопственик му се исплатува веднаш ако е земјоделец и ако тоа земјиште му е единствен или главен извор на приходи, ако е неспособен за работа поради старост, долготрајна болест, инвалидност и сл., или ако добил отпуст од државјанството на СФРЈ.

Член 16

Сопственикот на зградата има право да го користи земјиштето што е под зградата и земјиштето што е потребно за нејзината редовна употреба од денот кога тоа земјиште станало општествена сопственост.

Правото на користење на земјиштето од став 1 на овој член трае сè додека постои зградата на тоа земјиште и тоа право не може одделно да се пренесува.

Сопствениците на посебни делови од згради подигнати на земјиште на кое постои право на користење, спогодбено го утврдуваат начинот на користење на тоа земјиште, а во случај на несогласување — решава надлежниот суд во вонпроцесна постапка.

Доделената градежна парцела на која е изградена зграда спрема урбанистичкиот план не може да биде предмет на физичка делба помеѓу сопствениците на посебни делови од зградата.

Член 17

Поранешниот сопственик на неизграденото градежно земјиште има предимствено право на користење на тоа земјиште на една градежна парцела за изградба на станбена зграда на која, според законот, може да има право на сопственост, ако врз основа на планот за реализација може на тоа земјиште да се подигне таква зграда.

Предимственото право на користење од став 1 на овој член може поранешниот сопственик да го оствари ако во моментот на донесувањето на актот за преминување на тоа земјиште во општествена сопственост, го немал во сопственост максимумот на згради односно станови определени со закон, ниту со изградбата би го надминал тој максимум.

Предимствено право на по една градежна парцела за изградба на станбена зграда ќе се признае и на потомците, посвоениците, родителите и на посвоителите на поранешниот сопственик, кои имаат формирано потесно семејство, под услов да немаат сопствен стан односно станбена зграда.

Предимствено право на изградба на станбена зграда на една градежна парцела може да се признае на две или на повеќе лица за изградба на станови — како посебни делови на зграда.

Член 18

Предимственото право од член 17, став 1 и 3 на овој закон ќе се оствари ако земјиштето на поранешниот сопственик влегува во градежната парцела со повеќе од 50%.

По исклучок од став 1 на овој член, кога земјиштето што е одземено од поранешниот сопственик за изградба на семејна станбена зграда изнесува повеќе од 400 м² и влегува во две или повеќе градежни парцели, а на ниту една од нив поранешниот сопственик не може да го оствари предимственото право на користење на градежното земјиште за изградба на семејна станбена зграда, општината е должна да му даде на користење друга градежна парцела доколку со таква располага и доколку поранешниот сопственик нема сопствен стан, или има но не ги задоволува неговите лични и семејни потреби.

Во смисла на став 2 од овој член, ќе се смета дека општината располага со друга градежна парцела доколку во рок од 2 години од одземањето на земјиштето од владеење на поранешниот сопственик, додели на користење градежно земјиште за изградба на семејна станбена зграда.

Кога земјиштето на поранешниот сопственик, кое изнесува повеќе од 400 м², се одземе заради изградба на колективна станбена зграда, поранешниот сопственик има предимствено право на купување стан во таа зграда, доколку нема сопствен стан или има но не ги задоволува неговите лични и семејни потреби.

Член 19

Правата од член 15 став 1 и од член 17 став 1 на овој закон поранешниот сопственик може да ги пренесе само на брачниот другар, потомците, посвоениците, родителите и посвоителите, кои тие права не можат да ги пренесат со правна работа на други лица.

Правата од став 1 на овој член можат да ги наследат законските наследници на поранешниот сопственик, како и законските наследници на лицата на кои поранешниот сопственик го пренел тоа право.

Правото од член 17 став 1 на овој закон може да се пренесе и да се наследи од лицата од став 1 и 2 на овој член, ако лицето на кое се пренесува односно наследникот го нема во сопственост максимумот на згради односно станови определен со законот, ниту со изградба би го надминал тој максимум.

Член 20

Лицата на кои им е признаено предимствено право и лицата на кои им е доделено градежно неизградено земјиште, правото на градба на тоа земјиште не можат да го пренесуваат со правна работа на други лица заради заедничка изградба, освен на лицата од член 19 став 1 на овој закон.

Договорот склучен спротивно на одредбите од став 1 на овој член не произведува правно дејство.

Член 21

Кога од земјиштето што било сопственост на повеќе лица се формираат градежни парцели колку што има сопственици, секој од нив може да оствари предимствено право на користење, ако се исполнети и другите услови определени со овој закон.

Ако од земјиштето што било сопственост на повеќе лица се формира една или повеќе градежни парцели, а бројот на сопствениците е поголем од бројот на градежните парцели, а ниту еден од нив според својот сопственички дел не ги исполнува условите од член 18 на овој закон, тоа право ќе се оствари со спогодба меѓу сосопствениците.

Поранешните сосопственици од став 2 на овој член, кои нема да постигнат спогодба во рокот што ќе им го определи општинскиот орган на управата, надлежен за имотно-правните работи, го губат правото на предимствено користење на градежното земјиште.

Поранешните сосопственици можат да се спогоднат да го користат предимственото право на една градежна парцела за изградба на станови — како посебни делови од зграда.

Член 22

По барањето за остварување на предимственото право на користење на градежното земјиште решава општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи.

Член 23

Ако лицето на кое му е признаено предимствено право на користење на градежно земјиште, не започне со изградба на зградата во рок од две години од денот на правосилноста на решението со кое му е признато предимствено право на користење на земјиштето, освен во оправдани причини (долготрајна болест, инвалидност, смрт во семејството и слично), општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правни работи со решение ќе утврди дека поранешниот сопственик го изгубил предимственото право на користење.

На поранешниот сопственик од став 1 на овој член му припаѓа надоместок во висина на вистинските трошоци и нив ги сноси општината.

Во случај на спор за висината на трошоците решава надлежниот суд.

Член 24

Лицата на кои им е признато предимствено право на користење на градежно земјиште, според одредбите на овој закон, во поглед на тоа земјиште, ги имаат истите права и обврски како и лицата на кои им е доделено земјиште на користење според важечките прописи.

Член 25

Лицето на кое му е доделено градежно земјиште, како и лицето кое ќе оствари предимствено право на користење на градежно земјиште заради изградба на семејна станбена зграда, не може со правна работа да отуѓи недовршена станбена зграда како ни довршена станбена зграда во рок од 5 години од денот на издавањето на одобрението за употреба на зградата, освен на лицата од член 19 на овој Закон.

По исклучок од став 1 на овој член, недовршена и довршена станбена зграда може да се отуѓи пред истекот на рокот од 5 години ако продажбата се врши поради селишна надвор од подрачјето на општината, а во градовите со повеќе општини, надвор од подрачјето на градот, тешка болест, смрт на сопственикот или смрт на член од неговото семејно домаќинство.

Договорот склучен спротивно на одредбите од став 1 на овој член не произведува правно дејство.

Член 26

На поранешните сопственици на градежното неизградено земјиште на кои им се одзема тоа земјиште од владеење, врз основа на решение на надлежниот орган во смисла на член 15 став 1 на овој закон, им припаѓа паричен надоместок според одредбите од Законот за експропријација.

Надоместокот од став 1 на овој член општината е должна да му го исплати на поранешниот сопственик во рок од 15 дена од денот на постигнатата спогодба односно од правосилноста на одлуката со која е определен надоместокот.

Ако градежното земјиште е одземено од поранешниот сопственик пред постигнатата спогодба односно правосилноста на одлуката со која е определен надоместокот, општината е должна на поранешниот сопственик да му исплати камата во висина на каматата пропишана за штедните влогови по видување од денот на одземањето на земјиштето до истекот на рокот од став 2 на овој член.

Ако општината во рок од став 3 на овој член не му го исплати надоместокот на поранешниот сопственик, должна е на износот на неисплатениот надоместок да плати двојна камата од став 3 на овој член, од денот на истекот на тој рок од денот на исплатата. Освен тоа, поранешниот сопственик може да бара и надоместок на штета.

По исклучок од став 1 на овој член, на поранешните сопственици на кои приходите од земјоделството им е единствен или главен извор за живеење, надоместок може да им се определи, по нивно барање, со давање во замена на друго земјоделско земјиште.

IV. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Член 27

Работите на уредувањето и употребата на градежното земјиште во самоуправната интересна заедница, ги остваруваат работниците во организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе во месните заедници и работните луѓе што вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани преку своите делегации и делегати.

Работниците и работните луѓе од став 1 на овој член, при донесувањето на програмите за уредување и употреба на градежното земјиште се должни да се придржуваат кон начелата и решенијата содржани во просторните и урбанистичките планови, раководејќи се од научните, техничките и технолошките достигнувања и начелото на рационално користење на општествените средства во согласност со тековните и развојните потреби и можности.

Член 28

Работите на уредувањето и употребата на градежното земјиште, во согласност со начелата на рационалност и целесобразност, може да се организираат во рамките на самоуправната интересна заедница на станувањето.

Член 29

Самоуправната спогодба за основање на самоуправна интересна заедница и нејзиниот статут ги потврдува собранието на општината.

Член 30

Самоуправните интересни заедници може да основаат сојузи на самоуправни интересни заедници.

Член 31

Вршењето на работите на уредувањето на градежното земјиште, самоуправната интересна заедница може да го довери на соодветна организација на здружен труд во општината.

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој член, по правило, ги врши стручните и други работи за потребите на самоуправната интересна заедница.

Член 32

Организацијата на здружен труд што врши уредување на градежно земјиште и другите организации и заедници во оваа дејност, ги усогласуваат своите планови за работа и програмите за развој меѓусебно и со програмите и плановите на други самоуправни организации и заедници со кои остваруваат заеднички интереси и цели, како и со општествените планови на општината.

Член 33

Ако самоуправната интересна заедница односно нејзините основни заедници и единици не донесат одлука за прашање од кое битно зависи нејзината работа, собранието на општината може, под услови и по постапка пропишани со закон, да донесе одлука со која привремено се решава тоа прашање.

Член 34

Собранието на општината непосредно и преку самоуправните интересни заедници и организациите на здружен труд што вршат уредување на градежното земјиште, како и преку соодветни органи и научно-истражувачки, специјализирани стручни и други организации на здружен труд, ја следи состојбата во оваа област и го поттикнува нејзиното унапредување, врши општествен и стручен надзор и презема други мерки од општ општествен интерес.

Член 35

Во работите што се однесуваат на уредувањето и употребата на градежното земјиште се користат стручни услуги на научно-истражувачки, специјализирани стручни и други организации на здружен труд во областа на просторното планирање, урбанизмот и други научни дисциплини.

V. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 36

Градежното земјиште со кое управува општината го доделува на користење на општествени правни лица, на здруженија на граѓани и на други граѓански правни лица заради изградба на објекти за нивни потреби, како и на граѓани за изградба на станбени и деловни згради на кои можат да стекнат право на сопственост.

Општината може да додели градежно неизградено земјиште (една градежна парцела) на две или повеќе лица за изградба на станови како посебни делови од зграда.

На општествено правно лице може да му се додели градежно земјиште на користење без надоместок, а со надоместок само до висината на вредноста на вложувањата извршени на тоа земјиште, а на граѓани и други граѓански правни лица — само со надоместок.

Член 37

Градежното земјиште може да се доделува на користење под услови, на начин и по постапка што ги пропишува собранието на општината.

Правата и обврските помеѓу општината и корисникот на градежното земјиште се уредуваат со договор.

VI. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 38

Изградбата на станбени, стопански, комунални и други објекти се врши на уредено градежно земјиште.

Објектите од став 1 на овој член можат да се градат и на земјиште што не е уредено. Во тој случај корисникот е должен, врз основа на договор, да го уреди земјиштето.

Член 39

Уредувањето на градежното земјиште се врши врз основа на среднорочни и едногодишни програми, кои ги донесува собранието на општината, односно собранието на соодветната самоуправна интересна заедница во согласност на собранието на општината, ако уредувањето на градежното земјиште е пренесено на самоуправната интересна заедница, како јавно овластување.

Член 40

Програмата за уредување на градежното земјиште особено ги содржи следниве елементи:

- подрачјето со поблиско определување на земјиштето што се уредува;
- обемот на уредувањето и степенот на опремувањето со комунални објекти и инсталации;
- пресметката на трошоците за уредувањето;
- изворот на финансирањето на уредувањето;
- начинот на здружувањето и насочувањето на средствата за уредување и
- динамиката на извршувањето на програмата.

Член 41

Во уредувањето на градежното земјиште и во неговото финансирање учествуваат: општината, месната заедница, самоуправните интересни заедници и други организации на здружен труд, како и инвеститорите.

Со програмата за уредување на градежното земјиште се утврдува учеството на одделните учесници од став 1 на овој член во финансирањето на уредувањето на градежното земјиште.

Со програмата за уредување на градежното земјиште се утврдува кои трошоци за уредување на градежното земјиште и во кој износ можат да ја оптоваруваат цената на станот, согласно со општествениот договор за основните елементи, условите и мерилата за формирање на цената на станот.

Член 42

За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок, кој се утврдува со договор.

Износот на надоместокот од став 1 на овој член, согласно со програмата за уредување на градежното земјиште, се утврдува сразмерно со вкупните трошоци за уредување на поголеми комплекси на градежно земјиште, земајќи ја предвид и нивната намена, положбата и други посебни својства.

За градежно земјиште на кое се дозволува градба, а не се врши уредување на тоа земјиште, не може да се пропише обврска за плаќање на надоместок за уредување при издавањето на дозвола за градба.

Тие односи се уредуваат тогаш кога ќе се почне со уредување на тоа земјиште.

Член 43

Средствата што се остваруваат преку надоместокот за уредување на градежното земјиште, можат да се употребат само за таа намена.

VII. УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 44

Собранието на општината, односно самоуправната интересна заедница во согласност со собранието на општината, може да утврди надоместок за употреба на градежното земјиште според обемот и степенот на опременоста со комунални објекти и инсталации.

Со одлуката од став 1 на овој член се уредува висината, роковите на плаќањето и начинот на пресметувањето на надоместокот.

Надоместокот од став 1 на овој член го плаќа непосредниот корисник на таквото земјиште.

Како непосреден корисник, во смисла на став 3 на овој член, се смета носителот на правото на користење на недвижности, сопственикот и носителот на станарското право.

Член 45

Надоместокот за употреба на уреденото градежно земјиште се плаќа по единица површина посебно за градежното земјиште и посебно за изграден користен простор.

Член 46

Средствата од надоместокот од член 45 на овој закон се користат за финансирањето на изградбата на комунални објекти и инсталации и за уредување на градежното земјиште.

По исклучок, дел од средствата за надоместокот за употреба на градежното земјиште може да се употреби како учество во трошоците за одржување на комуналните објекти и на инсталациите.

Член 47

Надоместок за употреба на градежното земјиште не може да се утврди, ако тоа земјиште се употребува:

- за потребите на општинанародната одбрана и општествената самозаштита;
- за згради на странски држави што служат за потребите на странски дипломатски и конзуларни претставништва и за живеење на нивниот персонал, под услови на реципроцитет;
- за згради на меѓународни и меѓудржавни организации што служат за потребите на тие организации и за живеење на нивниот персонал, ако со меѓународна спогодба не е определено поинаку; и
- за згради и простории што им служат на верските заедници за вршење на нивната верска дејност.

Собранието на општината, односно самоуправната интересна заедница во согласност со собранието на општината, може целосно или делимично да ги ослободи од плаќање на надоместок за комуналните објекти и инсталациите организациите на здружен труд од општествените дејности, хуманитарни и други општествени организации кои вршат дејност од општествен интерес.

Член 48

Надоместокот за употреба на уреденото градежно земјиште се утврдува зависно од погодностите што определено земјиште му ги дава на корисникот (положбата на земјиштето во населбата или населеното место, сообраќајната поврзаност со центарот, снабденоста со комунални објекти и инсталации, рационалност на користење и други околности од значење за користење на тоа земјиште).

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Прописите на општините донесени според законите што беа во сила до донесувањето на овој закон, ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од 2 години по неговото влегување во сила.

Член 50

Ако до влегувањето во сила на овој закон постапката за одземање на градежното земјиште и за признавање на предимствено право на користење на градежното земјиште не е правосилно завршена, таа ќе се доврши според одредбите на овој закон, доколку тоа е поповолно за поранешниот сопственик.

Одредбите на член 13, член 15, член 17 став 3 и 4 и член 18 став 2 на овој закон ќе се применуваат и на градежните земјишта што биле национализирани, односно поопштествени по 26. XII. 1958 година, а кои не се правосилно одземени од владеење на поранешниот сопственик.

Член 51

Предимственото право на користење, според одредбите на овој закон, не можат да го остварат поранешните сопственици на кои тоа право им било правосилно признаено врз основа на прописите што биле во сила до влегувањето во сила на овој закон.

Член 52

Одредбите на член 36—48 на овој закон непосредно не се применуваат.

Член 53

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1. Законот за условите за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер („Службен весник на СРМ“, бр. 10/73);

2. Законот за уредувањето на градежното земјиште („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72);

3. Законот за придонесот за користење на градско земјиште („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72); и

4. Одредбите од глава VI (член 60—69) од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73 и 22/76).

Член 54

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

134.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за промет со земјишта и згради,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година.

Број 08-782

20 март 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Владоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ

Член 1

Во Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на СРМ“, број 36/75 и 41/75), во член 11 во четвртиот ред, по зборот „згради“ се става точка и останатите зборови до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

По член 17, се додаваат два нови члена 17-а и 17-б кои гласат:

„Член 17-а

Договорот за промет со недвижности од името на општината или градската заедница го склучува функционерот што раководи со општинскиот орган на управата, надлежен за финансии, врз основа на акт донесен од Собранието на општината, односно на градската заедница.

Член 17-б

Договорот за промет со недвижности од името на Републиката го склучува функционерот што раководи со републичкиот орган на управата, надлежен за финансии, врз основа на акт на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Стручните работи околу склучувањето на договорот од став 1 на овој член и евиденцијата на склучените договори ги врши републичкиот орган на управата надлежен за имотно-правни работи.“

Член 3

Во член 19, став 2 во последниот ред, по зборовите: „заверувањето на“, се додаваат зборовите: „потписите на договорните странки на“.

Член 4

Во член 24, став 3 во првиот ред, по зборовите: „заверување на“, се додаваат зборовите: „потписите на договорните странки на“.

Член 5

Во член 25, став 7 во вториот ред, по зборот „потписите“, се додаваат зборовите: „на договорните странки“.

Член 6

Во член 30, став 1 во четвртиот ред, по зборот „заверувањето“, се додаваат зборовите: „на потписите на договорните странки“, а во претпоследниот ред зборот „со“ се заменува со зборовите: „врз основа на“.

Член 7

Во член 34 во вториот ред, зборот „со“ се заменува со зборовите: „врз основа на“.

Член 8

Во член 35 во првиот ред, зборот „со“ се заменува со зборовите: „врз основа на“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

135.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година.

Број 08-764

20 март 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоес Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

Член 1

Во Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 38/66 и 18/77) во член 1 на крај од став 2 наместо точка се става запирака и се додаваат зборовите: „освен за превоз на слепи лица и нивните придружници во воздушниот сообраќај.“

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Слепите лица со способност на видливост до 10% со живеалиште во Социјалистичка Република Македонија имаат право на повластен превоз за шест патувања годишно, и тоа: 75% од редовната превозна цена во железничкиот, поморскиот, речниот и патниот сообраќај и 50% од редовната превозна цена во воздушниот сообраќај.“

Придружникот на слепото лице од став 1 на овој член има право на бесплатен превоз во железничкиот, поморскиот, речниот и патниот сообраќај и на повластен превоз од 50% од редовната превозна цена во воздушниот сообраќај.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

136.

Врз основа на член 4 од Законот за наградата „Климент Охридски“ („Службен весник на СРМ“, бр. 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

I. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ поради истекот на мандатот:

— претседателот Петар Паноски;

— членовите:

д-р Воислав Кушевски,
инж. Митре Топузовски,
Дестан Ајредин Сулејмани,
д-р Душко Цацков,
Омери Акиф,
Милисав Акимовски,
Слободанка Гоновска,
Елена Ѓурковиќ,
Цвета Ристевска,
Кире Поповски,
Миле Поповски,
Авни Златку,
Ѓорѓи Лумбуровски,
Ариф Аго,
Нада Гешовска,
Јован Рецовски,
Драгица Фиданова,
Душко Наков,
Арсена Деспотовска и
Стојмир Ристевски.

II. Во Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ се именуваат:

— за претседател

БУДИМКА РОМАНО, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од образованието, науката и културата,
— членови:

КИРО ДАВИДОВСКИ, директор на Филхармонијата на Македонија,

ЈОВАН БОШНАЧКИ, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на општина Делчево,

ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА, секретар на Секретаријатот за општествена дејност на Собранието на општината Битола,

БЛАГОЈА ДИМОВСКИ, помошник на секретарот на Републиката заедница за насочено образование,

ВУКОСАВА ДОНЕВА, артист во Драмскиот театар во Скопје,

ПЕРО ИЛИЕВСКИ, директор на Електромашинскиот училишен центар „Никола Тесла“ — Скопје,

ЉУТВИ МАРКУ, директор на гимназијата „Здравко Чочковски“ — Дебар,

ВАНЧО МИХАЈЛОВСКИ, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Кичево,

ТИХО НАЈДОВСКИ, потпретседател на Собранието на општина — Титов Велес,

ОЛИВЕРА НИКОЛОВА, новинар во Радио Телевизија — Скопје,

АБДУЛА ОСМАНИ, член на Советот на Републиката,

АЛЕКСО ПАЛАЗОВ, директор на Работничкиот универзитет во Струмица,

АБДУЛХАК САЛИ, виш кустос во Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј во Охрид,

м-р АНДОН СИМОВСКИ, професор на Факултетот за физичка култура во Скопје,

ЈОВАН СТРЕЗОВСКИ, писател, директор на Струшките вечери на поезијата,

ЛЕНЧЕ ТАСЕВА, секретар на Конференцијата за општествена активност на жените на Македонија,

КИРО ТАСКОВСКИ, секретар на Општинскиот комитет на СКМ, — Крива Паланка,
д-р ЛИЛЈАНА ТОДОРОВА, вонреден професор на Филолошкиот факултет во Скопје,
КРСТЕ АНГЕЛОВСКИ, професор на Педагошката академија во Скопје,
ПАНДЕ ТАШКОВСКИ, член на Советот на Републиката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-723
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

137.

Врз основа на член 4 од Законот за наградата „11 Октомври“ („Службен весник на СРМ“, бр. 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

I. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ поради истекот на мандатот:

— претседателот Томе Буклевски;
— членовите:

д-р Данчо Зографски,
д-р Сејфедин Сулејмани,
Димитар Солев,
Иван Зеленков,
Урош Андреевски,
Анатоли Дамјановски,
Стево Кулумов
Тодор Џунов,
Михајло Николовски,
инж. Борис Чипан,
Трајко Стаматовски,
д-р Љубомир Котевски,
инж. Нада Герасимова,
Љубомир Белогаски,
Хасан Мерџан,
Димитрие Османли,
Боро Митричевски,
м-р Јаков Лазаревски,
д-р Петру Јанура и
Љупчо Шкартов.

II. Во Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ се именуваат:

— за претседател
Бошко Станковски, член на Претседателството на ЦК на СКМ;
— членови:

Томе Арсовски, писател од Скопје,
Владо Милчин, режисер во Македонскиот народен театар,
Иљами Емин, директор на Театарот на народностите во Скопје,
д-р Петру Јанура, вонреден професор на Филолошкиот факултет во Скопје,

Љупчо Копровски, претседател на Републиката заедница за основно образование,
Киро Роглев, потпретседател на Стопанската комора на Македонија,
м-р Јаков Лазаровски, извршен секретар на Претседателството на ЦК на СКМ,
Перо Мазев, академски сликар, претседател на Здружението на ликовните уметници на Македонија,
д-р Саво Миронски, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје,
Петар Хаџи Бошков, академски скулптор од Скопје,
Фимчо Муратовски, диригент во Македонската филхармонија,
Борче Наумовски, секретар на Секретаријатот за образование, наука и култура на Собранието на град Скопје,
д-р Галаба Паликрушева, директор на Институтот за македонски фолклор во Скопје,
Методија Петровски, претседател на Собранието на општина Куманово,
д-р Христо Андонов — Полјански, редовен професор на Филозофскиот факултет,
Шукри Рамо, писател од Скопје,
д-р Симиша Спасов, потпретседател на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Трајко Стаматовски, директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје,
д-р Сејфедин Сулејмани, делегат во Општествено-политичкиот собор во Собранието на СРМ,
д-р Никола Узунов, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-724
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

138.

Врз основа на член 3 од Законот за наградата „Мито-Хаџивасилев — Јасмин“ („Службен весник на СРМ“ број 32/68 и 31/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЖИВАСИЛЕВ — ЈАСМИН“

I. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ поради истек на мандатот:

— претседателот Ванчо Апостоловски;

— членовите:

Тошо Поповски,
Чедо Стојковски,
Емине Адеми,
Петар Бошковски,
м-р Љубиша Варошлија,
Велимир Брезовски,

Иван Тошевски,
Киро Цимревски,
Владо Поповски и
Целадин Палоши.
II. Во Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ се именуваат:

— за претседател
Душко Поповски, член на Претседателството на ЦК на СКМ;
— членови:

Ариф Аго, главен уредник на „Бирлик“,
Реџеп Златку, главен и одговорен уредник на „Флака е влазнимит“,
Милчо Балевски, помошник на републичкиот секретар за информации,
Ружа Бак, главен уредник на „Просветена жена“,
Симо Ивановски, главен уредник на „Труд-беник“,
Дрита Бошковска — Карахасан, уредник на редакцијата во Радио-Скопје,
Драгољуб Лазов, коментатор на весникот „Нова Македонија“,
Ристо Невеновски, директор на Радио-Битола,
Јован Поповски, дописник на „Политика“,
д-р Георги Старделов, декан на Факултетот за журналистика во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-725
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

139.

Врз основа на член 334, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки во Скопје, поради истек на мандатот:

Идриз Идризи,
Каменчо Горгов,
Невена Милева,
Илија Мукаетов,
Андон Мојсов,
Гојко Груевски,
м-р Љубомир Исјановски,
Алаедин Тоска и
Ристо Франгов.

II. Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки во Скопје:

д-р Коста Балабанов, советник-конзерватор во Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата,

Горѓи Даков, директор за кадри во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,
Рифат Јуршид, секретар на Градската конференција на ССРМ — Скопје,
Ванчо Лакалиски, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Драган Михајловски, директор на Угостителската работна организација „Палас“ — Охрид,
Жамила Коломонос, член на Советот на Републиката,
Цветко Цветковски, секретар на Општинскиот комитет на СКМ на општина „Карпош“ — Скопје,
Тахир Шакири, советник по сообраќај во Републичкиот завод за општествено планирање,
Светлана Шопова, директор на Економското училиште „Моша Пијаде“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-726
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

140.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на работната организација Факултет за правни и политички науки во Скопје, поради истекот на мандатот:

Сотир Прчковски.

За претставник на општествената заедница во Советот на работната организација Факултет за правни и политички науки во Скопје, се именува м-р Горе Михајловски, секретар на Општинскиот комитет на СКМ — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-727
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

141.

Врз основа на член 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Шумарскиот факултет во Скопје:

Мито Буревски, шумарски инженер во Шумско-производно претпријатие „Копачка“ — Кичево,
Владимир Котев, шумарски инженер, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
Ангелко Николовски, шумарски инженер, во ЗДИШ „Треска“ — Скопје,
инж. Милан Глигоров, директор на националните паркови и ловишта на СР Македонија,
Љупчо Шкартов, член на Советот на Републиката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-728
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

142.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА СР МАКЕДОНИЈА**

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Институтот за туберкулоза на СР Македонија поради истек на мандатот:

д-р Рената Парлиќ,
Јовица Поповски,
Месут Сулејмани,
д-р Вера Талеска и
Невена Косева.

За претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за туберкулоза на СР Македонија се именуваат:

д-р Љупчо Јачоски, педијатар во Градската општа болница во Скопје,
Марсел Којтази, директор на „Комуналец“ — Скопје,
д-р Душан Сандевски, пнеумофтизиолог во Специјалната болница за белодробна туберкулоза Јасеново — Титов Велес,
Алекса Тренчевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
Сулејман Шакири, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во „Југохром“ — Јегуновце.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-729
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

143.

Врз основа на член 17 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ**

За претставник на Општествената заедница во работничкиот совет на ООЗТ Ветеринарен институт во Скопје се именува:

Бранко Симоновски, директор на ООЗТ во ЗИК „Куманово“ од Куманово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-730
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

144.

Врз основа на член 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина во Скопје се именуваат:

Тосум Пахуми, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на општина „Карпош“ — Скопје,
Хабил Беџети, лекар, началник на Одделението по општа медицина во Медицинскиот центар во Тетово,
Стево Стровјановски, лекар-специјалист по интерна медицина во Медицинскиот центар во Титов Велес.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-731 Претседател
20 март 1979 година на Собранието на СРМ,
Скопје Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

145.

Врз основа на член 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО СКОПЈЕ

За претставници на Општествената заедница во Советот на Институтот за економика и организација на земјоделството во Скопје се именуваат:
Димитар Прочков, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Гевгелија,
Будимир Иванов, дипломиран економиста вработен во ЗИК „Овче Поле“ — Свети Николе и Трајан Николов, генерален директор на ЗИК „Лозар“ — Титов Велес.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-732 Претседател
20 март 1979 година на Собранието на СРМ,
Скопје Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

146.

Врз основа на член 17 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ — ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на Општествената заедница во Советот на ООЗТ — Институт за овоштарство во Скопје, поради истекот на мандатот:

инж. Тодор Рунчевски.

За претставник на Општествената заедница во Советот на ООЗТ — Институт за овоштарство во Скопје се именува:

Живко Котларовски, дипл. економист, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Ресен.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-733
20 март 1979 година Претседател
Скопје на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

147.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на Општествената заедница во Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје, поради истекот на мандатот:

Милица Милиќ,
Петар Липковски,
д-р Пенчо Шукаров,
Надежда Милосављевиќ,
Гоновска Слободанка и
Регипе Османи.

За претставници на Општествената заедница во Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје се именуваат:

Хабил Беџети, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, началник на Одделението по општа медицина во Медицинскиот центар во Тетово,
Михајло Ѓуровски, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, вработен во Металскиот завод „Тито“ во Скопје,
Аврам Черепналковски, дипл. инж. раководител на смена во Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје,

д-р Бранко Стојанов, специјалист за уво, нос и грло во Аудиолошкиот центар во Скопје,
Раде Атанасовски, секретар на Републичкиот сојуз на глуви и наглуви на СР Македонија и Александар Бошњаковски, судија на Општинскиот суд — Скопје I во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-734
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

148.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА СЕЛО ЈАСЕНОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС

Се разрешуваат претставниците на Општествената заедница во Советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза село Јасеново — Титов Велес поради истекот на мандатот:

Петар Спасов,
д-р Мирослав Мешков,
Марија Ристовска,
Радмила Милутиновиќ,
Живко Патчев,
Душко Наков и
д-р Петар Кузмановски.

За претставници на Општествената заедница во Советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во село Јасеново — Титов Велес се именуваат:

Драгослав Бошковиќ, раководител на Службата за општествени дејности при Собранието на општина Титов Велес,

Симеон Ивановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, рударски инженер во „Саса“ — Македонска Каменица,

Пандорка Клифова, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, инж. технолог во „Југопорцелан“ „Борис Кидрич“ — Титов Велес,

д-р Бошко Методијев, пнеумофтизиолог во Институтот за туберкулоза на СРМ — Скопје,
Милка Николова, директор на Центарот за социјална работа во Титов Велес,
Трајко Таблоски, член на Извршниот совет на Собранието на општина Прилеп,

Бошко Ников, металуршки инженер, вработен во Топилницата за олово и цинк — Титов Велес.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-737
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

149.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА КОСТНОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД

Се разрешуваат претставниците на Општествената заедница во Советот на Специјалната болница за костнозглобна туберкулоза во Охрид поради истекот на мандатот:

д-р Јован Ковачевски,
д-р Пеце Ангеловски,
д-р Здравко Ангеловски,
Рефик Мусли,
д-р Димко Кепевски и
Борче Калајциски.

За претставници на Општествената заедница во Советот на Специјалната болница за костнозглобна туберкулоза во Охрид се именуваат:

Јане Ангеловски, претседател на Советот на Сојузот на синдикатите на општина Охрид,
Мире Блажевски, член на Советот на Републиката,
д-р Јован Јовановски, интернист во Медицинскиот центар во Струга,
д-р Љупчо Серафимов, директор на Клиниката за ортопедски болести во Скопје,
д-р Бурхан Пашоли, лекар-специјалист по медицинска рехабилитација во Дебарски бањи — Дебар,
д-р Петар Илиевски, физиотерапевт — директор на Медицински служби во Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-738
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

150.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74, 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА РАБОТОВОДЕН ОРГАН — ДИРЕКТОР

За претставници на Општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на работоводен орган директор се именуваат и тоа во:

— ООЗТ Клиника за реуматологија при Медицинскиот факултет во Скопје,

м-р Даме Петровски, специјалист по медицина на трудот во Здравствениот дом „Скопје“ во Скопје,

Киро Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија,

— ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија при Медицинскиот факултет во Скопје,

Галип Дема, член на Советот на Републиката, Илија Весов, директор на Здравствениот дом во Скопје,

— ООЗТ Гинеколошко-акушерска клиника во Скопје,

Сабина Салих, претседател на Соборот на месните заедници во Собранието на општина „Карпош“ — Скопје,

Доне Илиевски, судија на Врховниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-739
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

151.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се разрешуваат претставниците на Општествената заедница во работната заедница во Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности поради истекот на мандатот:

Ратка Илиевска,
Живко Видоевски,
Здравко Костовски,
д-р Соња Илиќ и
Лирум Пашоли.

За претставници на Општествената заедница во работната заедница во Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности се именуваат:

Нове Јоновски, претседател на Советот на Сојузот на синдикатите на општина Битола,
Златан Најдовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,
Димче Димитриевиќ, член на Претседателството на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ за Македонија,
Јегени Бесник, делегат во Собранието на СИЗ за социјална заштита во Скопје,
д-р Љупчо Арнаудовски, научен соработник во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-735
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

152.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на Општествената заедница во собирот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје поради истекот на мандатот:

д-р Борче Мицевски,
Љубица Кочкова,
д-р Тихомир Милев,
Методија Муратовски и
Горе Петров.

За претставници на Општествената заедница во собирот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје се именуваат: Божидар Тевдовски, стручно-политички работник во ЦК на СКМ,
Некие Кадриу, воспитач во Албанската детска градинка „Братство-единство“ — Скопје,
д-р Заге Бужаровски, специјалист за очни болести во Клиниката за очни болести во Скопје,
Кирил Трајковски, социјален работник во Центарот за социјални работи во Скопје,
Славка Каленикова, дипл. економист во Републичкиот завод за унапредување на домаќинството во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-736
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

153.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА — ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Работната организација — Географски факултет во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Работната организација — Географски факултет во Скопје, на референдумот одржан на 27. XII. 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-780
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

154.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Институт за овоштарство во Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања,

што го донесоа работниците на ООЗТ Институт за овоштарство на референдумот одржан на 28. XII. 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-778
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

155.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА — УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Работната организација — Универзитетски центар за математичко-технички науки во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Работната организација — Универзитетски центар за математичко-технички науки во Скопје на референдумот одржан на 29. XII. 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-781
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

156.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА — ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во Работната организација — Географски факултет во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Работната организација — Географски факултет во Скопје, на референдумот одржан на 27. XII. 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-779
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

157.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за средствата за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“, број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините одржани на 20 март 1979 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО 1979 И 1980 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за пошумување на голините во 1979 и 1980 година, нивните корисници, мерките што ќе се финансираат, како и начинот на користењето.

II

Средствата за пошумување на голините за 1979 и 1980 година се утврдуваат во износ од 80.000.000 динари и тоа 39,0 мил. динари за 1979 година и 41 мил. дин. за 1980 година, а се обезбедуваат од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството наменети за пошумување на голините.

III

Корисници на средствата за пошумување на голините во 1979 и 1980 година, можат да бидат општините и заинтересираните организации на здружен труд.

IV

Средствата за пошумување на голините во 1979 и 1980 година ќе се користат за садење, одгледување и чување на шумските насади на голините, за заштита од растениски болести и штетници, за производство на шумски садници, за изградба на патишта во објекти за пошумување, за научно применувачки мерки во пошумувањето и заштита на насадите и семенарството, набавка на механизација за пошумување и одгледување на насади, како и за трошоци за работењето на Советот за пошумување на голините и тоа во следните износи:

	1979 год.	1980 год.
— садење нови насади	7.000.000	7.500.000
— одгледување и чување на шумските насади подигнати на голините во претходните години	15.500.000	16.000.000
— расадн. производство	14.000.000	15.000.000
— изградба на патишта во пошумени објекти	1.000.000	1.000.000
— набавка на механизација	1.000.000	1.000.000
— научно применувачки мерки за пошумување, заштита и семенарство	300.000	300.000
— останато	200.000	200.000

Распоредот на средства од одделните намени од претходниот став по корисници, ќе ги врши Советот за пошумување на голините, а врз основа на програми за пошумување на корисниците на средствата и извршените работи.

V

Средствата за пошумување на голините се даваат на корисниците без обврска за враќање.

Средствата за садење на нови насади, за одгледување и чување на шумските насади подигнати на голините во претходните години и за изградба на патишта, можат да се користат под услов ако корисниците на средствата обезбедат сопствено учество, најмалку 20% од вкупниот износ на пресметковната вредност на работите во неразвиените општини, односно 25% во развиените општини.

Од овие средства се обезбедува производство на саден материјал за пошумување на општествени и на индивидуални површини на голини, без учество, односно без надомест.

VI

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-765
20 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

158.

Врз основа на член 7 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 5/74 и 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 март 1979 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВОЈ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА ЗАШТИТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1979 ГОДИНА

Поаѓајќи од заедничките интереси зацртани во Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ број 25/76) и во Планот за развојните можности на општествената заштита на децата во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1976—1980 година, развојот на непосредната детска заштита во 1979 година се насочува кон:

- приоритетен и позабрзан развој на згрижувањето на децата од предучилишна и училишна возраст, особено од вработените семејства, преку изградба на нови објекти за дневен престој на децата од предучилишна и училишна возраст;
- позабрзан развој на забавиштата;
- развој на општествената исхрана на децата и учениците — преку развивање и ширење на мрежата на училишните кујни;
- развој на капацитетите за одмор и рекреација на децата преку изградба на детски летувалишта, пионерски домови и слично;
- развој на капацитетите за интернатско сместување на учениците и
- зголемување на средствата за партиципација во трошоците за користење на одделните видови на непосредна детска заштита.

1. Дневен престој на децата од предучилишна и училишна возраст

Развојот на овој облик на непосредна детска заштита во 1979 година ќе биде насочен кон создавање просторни, педагошки и други услови за опфат на децата од старосната група на населението од 0—6 години, со изградба на 21 нов објект во кои ќе бидат опфатени 3.820 деца и кон зголемен опфат на децата од училишна возраст со отворање на 21 група продолжен дневен престој за учениците, во кои ќе бидат опфатени 840 ученици.

Согласно плановите во општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата, објектите за дневен престој на децата од предучилишна возраст ќе бидат изградени во следниве општини:

Ред. бр.	Општина	Број на објекти	Капацитет, број на деца
1.	Битола	1	180
2.	Виница	1	180
3.	Гевгелија	1	180
4.	Делчево	1	180
5.	Кочани	1	180
6.	Крива Паланка	1	180
7.	Неготино	1	180
8.	Пробиштип	2	360
9.	Скопје	10	1.840
10.	Струга	1	180
11.	Штип	1	180
Вкупно:		21	3.820

Со изградбата на овие објекти во 1979 година, во Републиката ќе бидат опфатени вкупно 27.000 деца, или 10,0% деца од старосната група на населението од 0—6 години.

2. Забавишта

Во 1979 година ќе се отворат 44 забавишта при основните училишта и тоа во следниве општини:

Ред. бр.	Општина	Забавишта број	деца
1.	Битола	2	80
2.	Гостивар	2	80
3.	Делчево	2	80
4.	Демир Хисар	1	40
5.	Кавадарци	3	120
6.	Кичево	2	80
7.	Крушево	1	40
8.	Куманово	2	200
9.	Неготино	1	40
10.	Охрид	4	160
11.	Прилеп	2	80
12.	Свети Николе	1	40
13.	Скопје	3	120
14.	Струга	3	120
15.	Струмица	3	120
16.	Тетово	5	200
17.	Титов Велес	3	120
18.	Штип	1	40
Вкупно:		44	1.760

Со отворањето на предвидените 44 забавишта ќе се создадат можности за опфаќање на нови 1.760 потенцијални првачиња, а опфатот на генерацијата од 5 до 7 годишна возраст со овој облик на општествена заштита на децата ќе изнесува 16.834 деца или 15,4%.

3. Општествена исхрана на учениците

Општествената исхрана на учениците добива сè позначајно место меѓу обличите на општествената заштита на децата, односно ученичкиот стандард.

Училишни кујни ќе бидат отворени во следниве општини:

Ред. бр.	Општина	Број на кујни
1.	Македонски Брод	1
2.	Гостивар	1
3.	Кичево	4
4.	Крушево	2
5.	Неготино	2
6.	Охрид	4
7.	Прилеп	2
8.	Пробиштип	1
9.	Струга	3
10.	Струмица	3
11.	Титов Велес	7
12.	Штип	3
Вкупно:		33

Со отворање на новите 33 училишни кујни кои ќе бидат опремени за приготвување на топол оброк, ќе се опфатат уште 18.000 ученици. Бројот на вкупно опфатените деца со организирана општествена исхрана (топол и млечен оброк), ќе изнесува вкупно 199.000 ученици од основните училишта што ќе претставува 62,1% од генерациите од 7 до 15 годишна возраст.

4. Одмор и рекреација на децата

Одморот и рекреацијата на децата од училишна и предучилишна возраст меѓу обличите на општествената заштита на децата зазема сè позначајно место. Капацитетите за одмор и рекреација на децата ќе се зголемат за околу 1.250 легла во смена со изградба на детско летовалиште за предучилишна возраст со капацитет од 250 деца, а во

најголем дел со проширување на капацитетите во Берово, Пелистер, Маврово, Голак и Суви Лаки преку изградба на нови павилјони со капацитет од 1.000 деца во смена.

Со изградба на 4 пионерски дома и тоа во: Битола, Гевгелија, Прилеп и Скопје, ќе се подобрат можностите за поголемо опфаќање на децата со овој облик на општествена заштита на децата.

Во текот на 1979 година ќе биде опремен поголем број на детски игралишта низ целата наша Република.

5. Интернатско сместување на учениците

Капацитетите за интернатско сместување на учениците ќе се зголемат за околу 620 ученици, и тоа преку изградба на 6 нови интернати во Битола, Македонски Брод, Валандово, Делчево, Радовиш, Кочани и адаптација на постојните објекти во Крива Паланка, Куманово и Штип.

6. Средства за учество (партиципација) во трошоците за користење на одделните видови на општествена заштита на децата

Со пуштањето во употреба на новите капацитети за општествена заштита на децата во изминатите години и со зголемениот опфат на децата, се наметна потребата, средствата за оваа намена да се зголемат за 25% во однос на 1978 година и изнесуваат 50,00 милиони динари.

Порастот на средствата за партиципација ќе придонесе облиците на општествената заштита на децата да бидат попристапни за децата од семејствата кои остваруваат понизок семеен стандард.

7. Финансирање на непосредната детска заштита

За финансирање на развојот на непосредната детска заштита во 1979 година ќе бидат потрошени вкупно 553,00 милиони динари, што ќе се обезбедат преку следниве извори:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Од придонес од личен доход | 493,00 м. д. |
| — општинските заедници | 162,00 м. д. |
| — Републиката заедница | 331,00 м. д. |
| 2) Од здружување со ООЗТ и месни заедници | 60,00 м. д. |

Вкупните средства во износ од 553,00 милиони динари ќе ја обезбедат целосната реализација на планираниот развој на непосредната детска заштита.

* *

За остварување на зацртаните цели и задачи со Програмата за развој на непосредната детска заштита во СР Македонија во 1979 година, неопходна е поголема ангажираност на самоуправниот интересни заедници за општествена заштита на децата, а исто така и на сите заинтересирани субјекти кои се вклучени во реализацијата на поставените задачи во областа на општествената заштита на децата. За таа цел е потребно:

— поголемо ангажирање на сите субјекти за навремено изготвување на инвестиционо-техничката документација, за отпочнување и завршување на инвестиционите вложувања во рок, и

— доследно придржување кон преземените обврски од самоуправниот спогодби за финансирањето на развојот на непосредната детска заштита.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-766

20 март 1979 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

159.

Врз основа на член 168 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 8/75), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Член 1

Во Правилникот за определување регистрациони подрачја за моторни и приклучни возила („Службен весник на СРМ“ број 7/75), во член 2 точка 1 записката по зборот „Крушево“ и зборот „Прилеп“ се бришат, а во точка 6 буквата „и“ на крајот на реченицата се брише.

Во точка 7, точката на крајот на реченицата се заменува со точка и записка и се додава буквата „и“.

По точка 7 се додава нова точка која гласи: „8. Прилеп — за подрачјето на општината на град Прилеп.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-1201/1

21. 3. 1979 година

Скопје

Републички секретар за
внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2188 од 27. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-538-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за средно образование „Мирко Милески“ — Кичево со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Илија Вренцоски, директор, а се запишува како нов застапник Петре Исијаноски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2188/78 година. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2 од 17. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-18-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Кочо Рацин“, село Лазарополе, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Душан Груевски, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Мелковски Даме, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2/1979 година. (9)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 27 од 16. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-570-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за ментално здравје на деца и младинци — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Петар Настов, в. д. директор, а како нов застапник се запишува примариус д-р Димитар Ефински, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 27 од 16. I. 1979 година. (10)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1952/78 од 30. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-796-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Дитурија“, село Липково, Кумановско, со следните податоци:

Се брише досегашниот застапник на училиштето Арифџи Фета, директор, а се запишува како нов застапник Салоо Хулеси, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1952/78 од 30. I. 1979 година. (17)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 194 од 29. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки ООЗТ Архитектонски факултет — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ проф. Крум Томовски, а се запишува како нов застапник проф. Славко Брезоски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 194/79. (18)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 132.) Закон за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија — | 245 |
| 133. Закон за градежно земјиште — — — | 259 |
| 134. Закон за изменување и дополнување на Законот за промет со земјишта и згради — | 264 |
| 135. Закон за изменување и дополнување на Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај — | 265 |
| 136. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ — — — — — | 265 |
| 137. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ — | 266 |
| 138. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев—Јасмин“ — — — — — | 266 |
| 139. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки во Скопје — | 267 |
| 140. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на работната организација Факултет за правни и политички науки во Скопје — — — — — | 267 |
| 141. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Шумарскиот факултет во Скопје — — | 268 |
| 142. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за туберкулоза на СР Македонија — — — — | 268 |
| 143. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Ветеринарен институт во Скопје — — — — — | 268 |
| 144. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Соборот на Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина во Скопје — — | 269 |
| 145. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за економика и организација на земјоделството во Скопје — — | 269 |
| 146. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ — Институт за овоштарство во Скопје — — — — — | 269 |
| 147. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје — — — — — | 269 |
| 148. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза с. Јасеново — Титов Велес — — — — — | 270 |
| 149. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Специјалната болница за костнозглобна туберкулоза во Охрид — | 270 |
| 150. Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлози за избор на работен орган — директор — — — — — | 271 |
| 151. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во работната заедница на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности — — — — — | 271 |
| 152. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Соборот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со општетен вид во Скопје — — — — — | 271 |
| 153. Одлука за давање согласност на Статутот на работната организација — Географски факултет во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето — — — — — | 272 |
| 154. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Институт за овоштарство во Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања — — — — — | 272 |
| 155. Одлука за давање согласност на Статутот на работната организација Универзитетски центар за математичко-технички науки во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето — — — — — | 272 |
| 156. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во работната организација Географски факултет во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето — — — — — | 273 |
| 157. Финансиска програма за пошумување на голините во 1979 и 1980 година — — — — | 273 |
| 158. Програма за развој на непосредната детска заштита во Социјалистичка Република Македонија за 1979 година — — | 274 |
| 159. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување регистрациони подрачја за моторни и приклучни возила — — — — — | 275 |